



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

10.12.2019 година
бр. 15 година 54
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551- 483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

1.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот по Програмата за работата на Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2020 година

Се објавува Заклучокот по Програмата за работата на Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/1
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, откако ја разгледа Програмата за работата на Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2020 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за работата на Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2020 година, заведена под арх.бр.03-226/1 од 06.11.2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/5
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

2.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2019 – 2020 година

Се објавува Оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2019 – 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/2
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 34 став 1 и 3 и член 36 став 2 од Законот за јавните патишта („Службен Весник на Р.М.“ бр. 84/08, 52/09, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 187/2013, 39/2014, 42/2014, 166/2014, 44/2015, 116/2015, 150/2015, 31/2016, 71/2016 и 163/2016), член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр. 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.12.2019 година, донесе

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

за организирање и функционирање на зимска служба
на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната
2019/2020

ВОВЕД

Оспособувањето на коловозните површини за нормалното одвивање на сообраќајот и нивното одржување во зимски услови претставува значајна потреба за граѓаните, услужните дејности и стопанството поради можни прекини и нарушувања на секојдневното нормално одвивање на сообраќајот првенствено во градот Ресен како и на територијата на целата Општина при неповолни временски изненадувања.

Со оваа програма се тргнува од претпоставката за обезбедување на одговорен однос на сите вклучени во Општината за организирање и нормално функционирање на зимската служба, а тука се и обврските на граѓаните со што би имале олеснителни услови во сообраќајот при што би обезбедиле економично и рационално извршување на програмата. Преку програмата треба да се создадат услови за нормално функционирање на целокупниот патен сообраќај, како и нормално функционирање на услужните, стопанските и другите дејности.

1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта на програмата е да овозможи услови за ефикасно функционирање и организирање на зимската служба на територијата на Општина Ресен преку:

- Утврдување на обемот на работата и нивото на чистење на снегот, како и голомразицата од сообраќајните површини;
- Одредување на задолженијата при работата на сите учесници при реализација на програмата;
- Дефинирање на обврските на сите учесници при реализација на оваа програма.

2. ОБЕМ, ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ

2.1. Обем на одржување

Приоритетот за оспособувањето на коловозите за нормално функционирање на сообраќајот претставува основна цел на Програмата, како и физичкиот обем на работите за функционирање на сообраќајот и тоа:

- Сообраќајниците по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот,
- Виталните сообраќајници и пристапи (од сообраќајниците до објектот) до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

2.2. Ниво и динамика на одржувањето

Расчистувањето на коловозните површини се врши со следниот приоритет:

- Сообраќајници од I приоритет по кој се одвива сообраќајот со критични точки низ градот Ресен и овозможува пристап кон објекти кои се од витално значење за градот и други сообраќајници означени во прегледот;
- Сообраќајници од II приоритет – дадени во прегледот;
- Останатите сообраќајници општинските патишта до селските населби.

Отстранувањето на подмрзнатиците во услови кога нема врнежи (падавини) се врши по приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот.

Дежурството се обезбедува континуирано за зимскиот период.

Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.

Дежурството го изведуваат работниците на изведувачот на работите на кое ќе му бидат доверени работите, со својата ангажирана механизација, работна сила и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма.

Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 6:30 часот поради доаѓањето на работните места на луѓето и учениците или за најмногу до 5 (пет) часа од престанокот на врнежите од снег. Останатите сообраќајници ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на сообраќајниците од прв приоритет.

Потребната механизација, опрема, материјали и работна снага се определени според потребите.

Изведувачот на работите на кои ќе му е доверена работата за зимско одржување ќе треба да располага со:

- еден камион со плуг за чистење на снег и посипувач
- еден камион со плуг за чистење на снег со соларка (со дупли пренос)
- еден утоварувач со предна корпа,
- еден трактор со нож за чистење на снег.

Пред почетокот на функционирањето на зимската служба да бидат набавени потребните количини на песок и ризла-доломит или еквивалентно со гранулација 2 (од 4-8 мм) - напрегање на притисок (80-120) Мра, како и индустриска сол, согласно потребите и обемот на работа на зимската служба и согласно потребите да обезбедува работници за опслужување на машините за непречено одвивање на истата.

Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши изведувачот на работите на кое му е доверена работата, по претходна согласност на надзорниот орган, а по налог на началникот.

3. ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБА И ОБВРСКИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ

На подрачјето на Општина Ресен, зимската служба ја организира Единицата на локалната самоуправа – Ресен, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на зимската служба.

Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работата.

Согласно Законот за јавни набавки се одредува изведувачот на работите кој ќе ја спроведува Оперативната Програма и остварува соработка со сите други субјекти во Општината задолжени за спроведување на Програмата за зимската служба.

Функционирањето на зимската служба се остварува со следната организациска поставеност:

3.1. Изведувачот на работите на кој ќе му бидат отстапени работите

Изведувачот на работите на кој ќе му бидат отстапени работите, формира тело за организирање и раководење на зимската служба. Телото ја следи реализацијата на оваа Програма, работата на пунктот и заедно со Стручната служба на Општина Ресен одлучува за преземање на потребни активности предизвикани од временските неприлики.

Изведувачот на работите ги има следните задолженија:

- Организира непрекинато дежурство преку целиот зимски период, за следење на состојбата од врнежи и појава на подмрзнатици и превземање на соодветни активности.
- Со специјални машини, опрема и работна рака врши отстранување на снегот од сообраќајниците и посипување песок и индустриска сол за отстранување на подмрзнатица од коловозните површини,
- Возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во исправна состојба за дејствување во зимски услови и истата во тек на траењето на зимската сезона ја чува на определените пунктови како би можела при укажаната потреба навремено да биде ставена во функција,
- Води целосна документација за работата на зимската служба,
- Доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за работна рака и механизација,
- Секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на зимската служба, како и надзорниот орган,
- Ги прима и секојдневно ги доставува извештаите и прогнозите за временските услови, до нарачателот и Министерство за внатрешни работи,
- Секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во зимската служба, со соработка со раководителот на смена,
- Врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини, како и на другата механизација.

3.2. Советот на Општина Ресен, со стручните служби

- Ја усвојува оваа оперативна Програма,
- Го контролира извршувањето на оваа Програма.

3.3. Единица на Локална самоуправа

- Ја кординира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите во оваа Програма,
- Преку средствата за јавно информирање, информира за работа на зимската служба и обврските на учесниците.

3.4. Надзорен орган

Надзорен орган го определува нарачателот на работите со решение со кое ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2019/2020 година.

Надзорниот орган ги врши следните работи:

- Дава налог за работа на изведувачот на работите на кој му се отстапени работите;
- Ја следи работата извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна документација ,
- Координира со органите и телата на Советот на Општина Ресен, со Министерство за внатрешни работи, Дирекција за заштита и спасување и другите учесници, претпријатија, заедници и граѓани.
- ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување, редуцирање или укинување на дежурствата на механизацијата и работниците, за што благовремено (најкасно во рок од 12 часа) го известува Изведувачот на работите на кое му отстапена работата,
- врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на програмата,

3.5 Дирекција за заштита и спасување

Дирекцијата за заштита и спасување не е непосредно вклучена во работите на зимската служба, меѓутоа посредно ги следи активностите на зимската служба преку влаговремено информирање.

Во случај на појава на елементарни непогоди во поголеми размери на подрачјето на Општина Ресен во зимскиот период, кои не ќе можат да се разрешуваат со организациска поставеност на зимската служба, при прогласена вонредна состојба со свои сили учествува во отстранување на последиците и справувањето со временските непогоди.

3.6 Други учесници

3.6.1 Министерство за внатрешни работи, работи преку ПО за БПС, го регулира и контролира сообраќајот во новонастанатите состојби на сообраќајниците и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти, ги отстранува пракираните возила како би се овозможило чистењето на сообраќајниците. Превзема активности согласно законските прописи од делокругот на нивното работење поврзани со активностите во зимски услови.

3.6.2 Регионален центар за управување со кризи (РЦКУ) прибира податоци за состојбата со сообраќајниците во зимски услови и нивната проодност.

3.6.3 Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за комунален ред на подрачјето на Општина Ресен во делот на отстранување на снегот и мразот преку инспекциските служби.

3.6.4 Републичкиот хидрометеоролошки завод доставува извештаи и прогнози (дневни, тродневни, неделни и месечни) за временските услови до:

- Општина Ресен

- Изведувачот на кое му е доверена работата, Стручната служба и Надзорниот орган,

3.6.5 Јавното комунално претпријатие „Пролетер“, ги чисти јавно пешачките површини и ги оспособува атмосферската канализација и сливниците за прифаќање на поголемите количини на вода во зимски услови.

3.7 Организации, заедници и граѓани

3.7.1 Претпријатијата, заедниците и граѓаните – сопственици односно корисници на деловни згради и деловни простории превземаат мерки за чистење на снегот и мразот од пред деловните објекти.

3.7.2 Граѓаните го чистат снегот и мразот од тротоарите, патеките и приодите пред своите станбени згради, како и снегот од крововите и терасите при што водат сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот.

3.7.3 За сите овие кои нема да ги извршат потребните работи ќе се постапува според Одлуката за комунален ред и Одлуката за јавна чистота.

4. ПРЕГЛЕД ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИСКИ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА РЕСЕН И УЛИЦИ ВО ГРАДОТ РЕСЕН И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА

Изведувачот на работите за зимско одржување ќе отпочне со чистење на снегот од локалните патишта и улици после наврнати 10 см снег, а посипувањето со абразивен материјал ќе се врши после појавување на голомразица и паѓање на температурата под 0 степени целзиусови.

УЛИЦИ ВО ГРАД РЕСЕН – I ПРИОРИТЕТ

1. ЈЗУ Здравствен дом - Ресен со сите пристапни улици,
2. Ул. „Индустриска” до Територијалната противпожарна единица
3. Општинското средно училиште со влез и зафат во населба Пролет и излез на ул. „Кузман Јосифовски“
4. ул. „11-ти Октомври“ со ул. „Јосиф Јосифовски“ до горна џамија
5. ул. „Наум Веслиевски“
6. ул. „Мите Богоевски,,
7. ул. „Корчуланска,, со ул. „29-ти Ноември“
8. ул. „Коле Неделковски“
9. ул. „Иво Лола Рибар“
10. ул. „Илинденска“ со ул. „Таше Милошевски“
11. ул. „Обиколна“

ОПШТИНСКИ ПАТИШТА ДО СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ

1. с. Болно ----- с. Евла
2. с. Горно Дупени
3. с. Лавци преку с. Дрмени

4. с. Горно Перово ----- с. Долно Перово
5. с. Прељубје
6. с. Стење
7. с. Езерани
8. с. Долна Бела Црква
9. с. Рајца
10. с. Претор
11. с. Курбиново
12. с. Сливница
13. с. Крани- с. Арвати
14. с. Љубојно – с. Брајчино
15. с. Долно Дупени преку Рудина
16. с. Наколец
17. с. Штрбово
18. с. Сопотско
19. с. Златари
20. с. Кривени
21. с. Лева Река
22. с. Крушје
23. с. Грнчари
24. с. Шурленци, с. Покрвеник, с. Волкодери

Напомена: Во селските населби снегот се чисти до „сред село“

УЛИЦИ ВО ГРАД РЕСЕН - II ПРИОРИТЕТ

1. Ул.„Преспанска“ со ул.„Стив Наумов“
2. Ул.„Славејко Арсов“
3. Ул.„Мите Трповски“ со ул.„11 Септември“
4. Ул.„4та“
5. Ул.„Мите Трајчевски“
6. Ул.„Никола Вапцаров“

ОСТАНАТИТЕ УЛИЦИ ВО ГРАД РЕСЕН

1. Ул.„6та“
2. Ул.„3та“
3. Ул.„1ва“
4. Ул.„2ра“
5. Ул.„4ти Јули“
6. Ул.„Мирче Ацев“

7. Ул.„Крсте Трајчевски“
8. Ул.„Наум Божиновски“
9. Ул.„Крсте Мисирков“
- 10.Ул.„Никола Карев“
- 11.Ул.„8ма“
- 12.Ул.„9та“
- 13.Ул.„10та“
- 14.Ул.„7ма Македонска бригада“
- 15.Ул.„Охридска“

Улици во град Ресен кои ќе се посипуваат со абразивен материјал за време на голомразица и ниски температури:

1. ЈЗУ Здравствен дом - Ресен со сите пристапни улици,
2. Ул. „Индустриска” до Територијалната противпожарна единица
3. СОУ – „Цар Самоил“ со влез од ул.„М. Бочкаровски“ и излез на ул.„К. Јосифовски“
4. Ул.„Јосиф Јосифовски“,
5. Ул.„11 Октомври“,
6. Ул.„29 Ноември“,
7. Ул.„Корчуланска“,
8. Ул.„Мите Богоевски“,
9. Ул.„Илинденска“,
- 10.Ул.„Таше Милошевски“,
- 11.Ул.„Славејко Арсов“- над продавницата

За реализација на оваа програма предвидени се средства во износ од 2.419.000 денари од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/6
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

3.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година.

Се објавува Програмата Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/3
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на чл. 17 став 1и 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање(„Сл.Весник .М.199/2014,44/2015,193/2015,31/2016,163/2016,64/2018 и 168/18) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен(„Сл. Гласник Р.М. 01/2010,13/2013,8/15,11/15) Советот на Општина Ресен на седница одржана на 02.12.2019 год. донесе:

ПРОГРАМА

Ф – Урбано планирање
Ф10 – Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година

Вовед

Со оваа Програма за изработка на урбанистички планови за Општина Ресен во 2020 година се планираат активности за изработка на урбанистички планови како и нивни

измени и дополнувања врз основа на анализата на постојните планови, анализата на реализацијата на плановите, застареност на плановите, нивна неусогласеност со новонастанатите општествени промени, и новите законски прописи за урбанистичко планирање.

Плановите од Програмата можат да бидат финансирани од Буџетот на Република Македонија, од Буџетот на Општина Ресен и од заинтересирани правни и физички лица.

За активностите околу изработка на урбанистичките планови на подрачјето на Општина Ресен, планирани се **18.720.741,00 денари.**

I. Планови кои ќе ги финасира Општина Ресен

A.Измена и дополнување на ГУП

Модул 1 :

Плански опфат е дефиниран со следните граници :

- север - дел од ул. „ Јосиф Јосифовски „ до спојот со ул. „ Борис Кидриќ „
- исток - дел од ул. „ Јосиф Јосифовски „ и дел од ул. „ 11 - ти Октомври „
- југ - дел од ул. „ 29 - ти Ноември „ од спојот со ул. „ 11 - ти Октомври „ и до спојот со ул. „ Борис Кидриќ „
- запад - од спојот на ул. „ 29 - ти Ноември „ со ул. „ Борис Кидриќ „ до спојот на ул. „ Борис Кидриќ „ со ул. „ Јосиф Јосифовски „

Површина:-----

П= 14,60 ха.

Цена : -----

175.200,00 ден.

Модул 2 :

Плански опфат е дефиниран со следните граници :

- север - ул. „ Наум Веслиевски „ до граница на ГУП (Голема Река),
- исток - граница на ГУП (Голема Река), до спој со ул.„29-ти Ноември„ и ул.„Наум Веслиевски„
- југ - дел од ул. „ 29 - ти Ноември „ од спојот со граница на ГУП (Голема Река),
- запад - од спојот на ул. „ Јосиф Јосифовски „и дел од ул.„11-ти Октомври „

Површина:-----

П= 36,46 ха.

Цена : -----

437. 520,00 ден.

Б. Планови кои се во фаза на изработка и за кои се потпишани договори, или во нареден период ќе добијат приоритет за нивно донесување

1. Измена и дополна на ДУП за УЕ - 5 за посебен дел урбана зона 3

Плански опфат е дефиниран со следните граници :

- север - дел од ул. „ Таше Милошевски,, до спојот со ул. „ Борис Кидриќ ,,
- исток – плоштад „ Цар Самоил,,
- југ - дел од ул. „ Мите Богоевски,,
- запад -ул. „Илинденска ,,

Површина:-----

П= 1,67 ха.

Цена : -----

144.956,00 ден.

2. Измена и дополна на ДУП за УЕ - 3 за Кумсал 2

Плански опфат е дефиниран со следните граници :

- север - по осовина на ул. „ Наум Веслиевски ,, до Голема Река
- исток - граница на ДУП за УЕ - 3, Кумсал 2
- југ - по осовина на дел од ул. „ 29 - ти Ноември ,, од спојот со ул. „ 11 - ти Октомври ,,
- запад - по осовина на дел од ул. „ 11-ти Октомври ,, и дел од осовина на ул. „ Јосиф Јосифовски ,,

Површина:-----

П= 20,00 ха.

Цена : -----

200.600,00 ден.

3. ДУП за ЗОНА II за УЕ - 1

Границите на планскиот опфат:

- исток -дел од ул. „ Борис Кидрич ,,
- север - ново проектирана улица,
- запад- граница на зона за индустрија по ГУП
- југ -градски гробишта

Површина:-----

П= 36,15 ха.

Цена : -----

362.585,00 ден.

4. ДУП за дел од УЕ - 1

Границите на планскиот опфат:

- југ -ул. ,, Преспанска ,,
- исток -на дел ул. ,, Борис Кидрич ,, до џамија и дел на ул. ,, Јосиф Јосифовски,,
- запад -до границите на ГУП
- север-граница со Зона 3

Површина:-----

П= 27,00 ха.

Цена : -----

540.000,00 ден.

5. ДУП за Д - 4 Гробишта и меморијални споменици

Границите на планскиот опфат:

- исток -на дел ул. ,, Борис Кидрич ,,
- север-зелен појас по ГУП
- запад -до границите на ГУП
- југ - до границите на ГУП

Површина:-----

П= 11,00 ха.

Цена : -----

220.000,00 ден.

6. Урбанистички план за вон населено место за туристичка населба Претор во Општина Ресен

Границите на планскиот опфат:

Граници:Дефинирани со стариот ДУП за т.н.,Претор,,

Површина:-----

П= 95,00 ха.

Цена : -----

448.400,00 ден.

Вкупно : 2.529.261,00 ден.

II. Изработка на Општи акти на подрачјето на Општина Ресен

1. Општ акт за село Стење

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Стење

Површина:-----

П= 35,00 ха.

Цена : -----

20.000,00 ден.

2. Општ акт за село Наколец

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Наколец

Површина:----- П= 75,00 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

3. Општ акт за село Лева Река

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Лева Река
Површина:----- П= 9,00 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

4. Општ акт за село Избиште

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Избиште
Површина:----- П= 16,20 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

5. Општ акт за село Долно Перово

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Долно Перово
Површина:----- П= 18,40 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

6. Општ акт за село Горно Перово

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Горно Перово
Површина:----- П= 13,82 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

7. Општ акт за село Претор

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Претор
Површина:----- П= 19,00 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

8. Општ акт за село Асамати

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Асамати
Површина:----- П= 22,81ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

9. Општ акт за село Сирхан

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Сирхан
Површина:----- П= 22,50 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

10. Општ акт за село Рајца

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Рајца
Површина:----- П= 10,00 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

11. Општ акт за село Прељубје

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Прељубје
Површина:----- П= 4,50 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

12. Општ акт за село Коњско

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Коњско
Површина:----- П= 17,00 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

13. Општ акт за село Лавци

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Лавци
Површина:----- П= 32,00 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

14. Општ акт за село Отешево

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Отешево
Површина:----- П= 12,00 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден

15. Општ акт за село Кривени

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Кривени
Површина:----- П= 15,10 ха.
Цена : ----- 20.000,00 ден.

Вкупно : 300.000,00 ден.

III. Урбанистички планови за села во Општина Ресен

1. Урбанистички план за село Долно Дупени

Граници : Проширен опфат од постоечките граници на селото Долно Дупени

Површина:----- П= 64,00 ха.
Цена : ----- 768.000,00 ден.

2. Урбанистички план за село Стење

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 45,70 ха.
Цена : ----- 548.400,00 ден

3. Урбанистички план за село Претор

Граници : Опфат на постоечките граници на селото Претор

Површина:----- П= 25,00 ха.
Цена : ----- 300.000,00 ден.

4. Урбанистички план за село Крани

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 45,00 ха
Цена : ----- 540.000,00 ден.

5. Урбанистички план за село Арвати

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 40,00 ха
Цена : ----- 480.000 ,00 ден.

6. Урбанистички план за село Подмочани

Граници : Опфат на постоечките граници на с. Подмочани

Површина:----- П= 45,00 ха.
Цена : ----- 540.000,00 ден.

7. Урбанистички план за село Грнчари

Граници : Опфат на постоечките граници на с. Грнчари

Површина:----- П= 48,00 ха.
Цена : ----- 576.000,00 ден.

8. Урбанистички план за село Сливница

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 20,00 ха.
Цена : ----- 240.000,00 ден.

9. Урбанистички план за село Штрбово

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 75,00 ха.
Цена : ----- 900 000.00 ден.

10. Урбанистички план за село Наколец

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 81,00 ха.
Цена : ----- 1. 620 000.00 ден.

11. Урбанистички план за село Љубојно

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 50,00 ха.
Цена : ----- 1.000.000,00 ден.

12. Урбанистички план за село Брајчино

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 30,00 ха.
Цена : ----- 600.000,00 ден.

13. Урбанистички план за село Горна Бела Црква

Граници : Опфат на постоечката граници на селото Горна Бела Црква

Површина:----- П= 27,00 ха.
Цена : ----- 540.000,00 ден.

14. Урбанистички план за село Лева Река

Граници : Опфат на постоечката граници на селото Лева Река

Површина:----- П= 17,00 ха.
Цена : ----- 340.000,00 ден.

15. Урбанистички план за село Крушје

Граници : Опфат на постоечката граници на селото Крушје

Површина:----- П= 82,00 ха.
Цена : ----- 1.640.000,00 ден.

16. Урбанистички план за село Избиште

Граници : Опфат на постоечката граници на селото Избиште

Површина:----- П= 25,00 ха.
Цена : ----- 500.000,00 ден.

17. Урбанистички план за село Царев Двор

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 70,00 ха.
Цена : ----- 1.400.000,00 ден.

16. Урбанистички план за село Дрмени

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 55,50 ха.
Цена : ----- 1.110.000,00 ден.

18. Урбанистички план за село Долна Бела Црква

Граници : Опфат на постоечката граници на селото Долна Бела Црква

Површина:----- П= 45,00 ха.
Цена : ----- 900.000,00 ден.

19. Урбанистички план за село Коњско

Граници : Проширен градежен опфат на селото Коњско

Површина:----- П= 20,00 ха.
Цена : ----- 400.000,00 ден.

20. Урбанистички план за село Покрвеник

Граници : Проширен градежен опфат на селата

Површина:----- П= 40,62 ха.
Цена : ----- 487.440,00 ден.

21. Урбанистички план за село Волкодери,

Граници : Проширен градежен опфат на селата

Површина:----- П= 28,47 ха.
Цена : ----- 341.640,00 ден.

22. Урбанистички план за село Шурленци

Граници : Проширен градежен опфат на селата

Површина:----- П=10,00 ха.
Цена : ----- 120.000,00 ден.

Вкупно : 15.891.480,00 ден.

V. Планови кои ќе се финансирани од физички и правни лица

1. Урбанистички план за вон населено место Стење за изградба на стопански комплекс Г2 - лесна загадувачка индустрија во КО Стење м.в. „Чукалица „

Граници на планскиот опфат се :

- север - к.п. 9/30, к.п. 9/37, к.п. 9/38 и дел од патниот правец П-503 (

Макази - Царина - Граница со Р. Албанија),

- исток - дел од патниот правец П-503 (Макази – царина - граница со Р.Албанија),

- југ - к.п. 308/1 и к.п. 9/1

- запад - к.п.9/1

Површина: П= 1,07 ха.

2. ЛУПД за К.П. 183/1 КО Козјак за комплекс со намена Б3 – големи угостителски единици

Граници на планскиот опфат :

- север -по граница на к.п. 183/1 КО Козјак
- запад - по граница на к.п. 183/1 КО Козјак .
- исток - по граница на к.п. 183/1 КО Козјак
- југ - по граница на к.п. 183/1 КО Козјак .

Површина:-----

П= 0,9908 ха

Цена : -----

./ ден.

3. ЛУПД за Г2,Г3,Г4-лесна незагадувачка индустрија на КП.бр.6021 и КП.бр.6007 КО Ресен ,Општина Ресен

Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници :

- Север источна страна се граничи со дел од КП.бр. 6039,-улица,, 4-та,,
- Источната страна се граничи со западната грница со дел од КПбр.6020,дел од КП бр. 6362/1 и КП.бр. 6008
- Јужната страна граничи со северната страна на КП.бр. 3250,3251,3252/1.
- Западната страна граничи со северна на КПбр. 5936, КПбр. 6362/2 КП бр. 6023 и КПбр. 6022.

Вкупна површина на плански опфат изнесува - П= 6.684м2. (0,67ха)

4. ЛУПД за К.П. 278/1 КО Курбиново за комплекс со намена Б –угостителски единици

Граници на планскиот опфат :

- север -по граница на к.п. 278/1 КО Курбиново
- запад - по граница на к.п. 278/1 КО Курбиново
- исток - по граница на к.п. 278/1 КО Курбиново
- југ - по граница на к.п. 278/1 КО Курбиново

Површина:-----

П= 0,9908 ха

5. Изменување и дополнување на ДУП за ДЕЛ од УЕ-2 , Зона за сервиси КО Ресен ,Општина Ресен

Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници :

- север- граница се движи по постојна сообраќајница
- исток - граница се движи по оска на станбена улица предвидена во ГУП
- југ – границата се движи по граница на КП 5992, односно по граница на Зона за сервиси дадена во ГУП на град Ресен.
- запад – границата се движи по оска на постојна магистрална улица ,, Борис Кидрич,, .

Површина:-----
Цена:-----

П= 3,37 ха
./. ден

6. Изработка на ДУП за УЕ1 Блок1 м.в.,,Крсте Мисирков,, дел за комунални дејности дел становање во КО Ресен.

Граници на планскиот опфат :

Плански опфат е ориентационен и се движи по :

- На север- по КП 5477 во КО Ресен по дел осовина на ул.,,Крсте Мисирков,,
- На запад - по КП 5449 во КО Ресен по дел осовина на ул.,,Крсте Мисирков,,
- На југ - по КП 5452 во КО Ресен по дел осовина на ул.,,Крсте Мисирков,,
- На исток – по КП 6375/1 по дел осовина на ул.,,Борис Кидрич,,

Површина:-----

П= 1,50 ха

7. Изработка на ЛУПД за изградба на верски објекти со намена В (јавни институции) со основна класа на намена В5-верски институции со компатибилни класи на намени на основата класа на намена манастир „Пресвета Богородица,,с.Јанковец Општина Ресен

-Граница на планскиот опфат се движи по границите за КП 1308 и делови од КП1307, КП 1309, КП 1310, КП 1378/1, КП 1725, КП 1735, КП 1738, КО Јанковец.

Вкупна површина на плански опфат ќе се дефинира во планската програма.

8. Изработка на УПВНМ м.в.,,МАКАЗИ,, ЗОНА 3 КО Козјак

Граници на опфат

Границите на планскиот опфат на УПВНМ „МАКАЗИ намена Г2 лесна незагадувачка индустрија со 30% компатибилни намени во КО КОЗЈАК, Општина Ресен и се движи по :

- На север : Се граничи со КП 226 односно се движи по границите на КП165/2 ; КП223; КП222; КП225; КП205 до КП204.
- На исток : Продолжува на Источната страна по граница на КП 205 со КП 204
- На југ : Продолжува по јужната страна на КП 205;КП221; КП 220/1; КП 219/1; КП 218/1; КП217/1 и КП215 односно на граница со КП 214.
- На запад: Продолжува на запад по границата на магистралниот пат А3, Ресен-Битола односно КП 1255 , КП1242/4,до КП 226

Вкупна површина на плански опфат изнесува П= 4,2733ха.

09. Изработка на ДУП за УЕЗ „ДЕЛ ОД БЛОК 3 во Ресен Општина Ресен со основна класа на намена по извод од ГУП централни активности и становање или А-домување со основна класа на намена А1-домување во станбени куќи и А2 домување во станбени и станбено деловни згради со можност за компатибилни класи на намена Б1, Д- зеленило, спорт и рекреација и меморијални простори со основна класа на намена Д1 и Д2, Е-инфраструктура со основна класа на намена Е1 и Е2 .

Граници на опфат:

Границите на планскиот опфат за ДУП за УЕЗ „ДЕЛ ОД БЛОК 3 Општина Ресен

- На северозападна страна, границата започнува од замислениот пресек на ул., Наум Веслиевски,, со линијата од катастарската парцела помеѓу КП 4050 и КП 3990, продолжува кон исток по ул., Наум Веслиевски,, и оди се до замислениот пресек на ул., Наум Веслиевски,, со линијата од катастарските парцели КП4057 и КП4058, свртува кон југ по границата на КП4057 и оди се до вкрстувањето со границата на КП 4063/3 , сврвува кон исток односно југ по границата на КП 4063/3, продожува кон југ по границата на КП4038, односно 4037 и оди се до пресекот со КП 4033, свртува кон запад по границите на КП 4037, 4036/1, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4047, 4048, 4049, и 4050 и оди се до замислениот пресек на границата од КП 4050 со ул., Наум Веслиевски,, каде што и започнува.

Вкупна површина на плански опфат изнесува П= 1,285ха.

10. Изработка на ЛУПД за Изградба на објект за производство на електрична енергија-фотоволтаична централа на КПбр.4562, КПбр.4560, КПбр.4559/1 и КПбр.4559/2 м.в., Црвен,, КО Ресен со намена Е2 (супраструктура)

Граници на опфат

- На север : Се граничи со катастарски парцели КПбр.4551, КП бр.4549, КП бр.4561, КП бр.4548, КП бр.4544, КП бр.4543, КП бр.4539,
- На исток : Продолжува по граници на на катастарска парцела КПбр.4536
- На југ : Продолжува по граници на на катастарска парцела , КП бр.4563, КП бр.4565, КП бр.4566,
- На запад : КП бр.4557, КП бр.4553, КП бр.4552/2 ,

Вкупна површина на плански опфат на ЛУПД за Изградба на објект за производство на електрична енергија-фотоволтаична централа на КПбр.4562, КПбр.4560, КПбр.4559/1 и КПбр.4559/2 м.в., Црвен,, КО Ресен со намена Е2 (супраструктура Општина Ресен е со површина од 3,12ха.

11. Изработка на ЛУПД за Изградба на објект за производство на електрична енергија-фотоволтаична централа на КПбр.2562 м.в., Трајкова Куќа,, КО Ресен со намена Е2 (супраструктура)

Граници на опфат

- На север : Се граничи со катастарски парцели КПбр.2574 и КП бр.2579
- На исток : Продолжува по граници на на катастарска парцела КПбр.2563
- На југ : Продолжува по граници на на катастарска парцела , КП бр.4666/1 и КП бр.2564
- На запад : КП бр.2580

Вкупна површина на плански опфат на ЛУПД за Изградба на објект за производство на електрична енергија-фотоволтаична централа со пристап од јужната страна на КП.4666/1, м.в.,Трајкова Куќа,, КО Ресен со намена Е2 (супраструктура) Општина Ресен .

Вкупна површина на плански опфат изнесува $\Pi = 2,60$ ха.

VI. Планови кои можат да бидат финансирани од Буџетот на Република Македонија

- 1. Туристички Развојни Зони Стење**
- 2. Туристички Развојни Зони Отешево**
- 3. Проширување на ГУП за град Ресен**

Граници на опфат :

Границите на планскиот опфат за проширување на ГУП на град Ресен се движи по :

- На север: до постојна граница на ГУП за град Ресен
- На запад по осовина на Голема Река
- На југ: до КП 6336/2,КП6336/3,КП6348/1 и КП6350,
- На исток: до КП6355/2, КП6355/3, КП6355/1, КП6353/2, КП6309/1, КП6297, КП6288/1, КП6290/1, КП6289/3, КП6289/1, КП6195/5, КП6186, КП6187/1, КП6192/2, КП6192/3, КП6185, КП6183, КП6171, КП6170/2,КП 6169 и КП 6168.

Вкупна површина на плански опфат изнесува $\Pi = 41,20$ ха.

4 .Изработка на ДУП за УЕ-1 на град Ресен

Граници на плански опфат за изработка на ДУП за УЕ1 на град Ресен се протега по границите прикажани во ГУП за УЕ1 за град Ресен.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните сретства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

**Бр.08-2409/7
02.12.2019 год .
Ресен**

Претседател

Никола Станковски с.р.

4.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за донесување на Локално урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена на Б5-хотелски комплекси на КП 603 КО Сливница, Општина Ресен

Се објавува Одлуката за донесување на Локално урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена на Б5-хотелски комплекси на КП 603 КО Сливница, Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

**Бр.09-2524/4
10.12.2019 година
Р е с е н**

**Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.**

Врз основа на член 11 и чл 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл.весник на Р. М ."бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 44/15, 193/15,31/16,163/16,64/18 и 168/18) и член 22 став 1 точка 1, член 36 член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р. М. " бр.5/02), и член 23 став1 точка 7 од Статутот на Општината Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен,, 07/10 и 13//2013), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 год.,донесе

ОДЛУКА

За донесување на Локално урбанистичка планска документација за изградба на објекти од класа на намена Б5-хотелски комплекси на КП 603 КО Сливница, Општина Ресен

Член 1

Се ДОНЕСУВА Одлука за донесување на Локано урбанистичка планска документација за изградба на објекти од класа на намена Б5-хотелски комплекси на КП 603 КО Сливница, Општина Ресен со тех.бр. 11-11/03 од декември 2018 год.

Член 2

Границите на планскиот опфат на Локано урбанистичка планска документација за изградба на објекти од класа на намена Б5-хотелски комплекси на КП 603 КО Сливница , Општина Ресен

Вкупна површина на плански опфат изнесува во површина од 1,67ха.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/8
02.12.2019год
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

5.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за отпочнување на постапка за донесување на општи акти за 15 (петнаесет) села кои немаат урбанистички план.

Се објавува Одлуката за отпочнување на постапка за донесување на општи акти за 15 (петнаесет) села кои немаат урбанистички план, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/5
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на чл. 17 став 1 и 2 и чл. 83-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник Р.М. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и Правилник за формата и содржината на општиот акт („Сл. Весник на РМ бр.229) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен на седница одржана на 02.12.2019 год. донесе:

ОДЛУКА

**ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ОПШТИ АКТИ ЗА 15 (ПЕТНАЕСЕТ) СЕЛА КОИ
НЕМААТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**

Член 1.

Согласно Програматата Ф - Урбано планирање Ф10-Урбанистичко планирање Изработка на Урбанистички планови во Општина Ресен во 2019год. донесена под бр.08-2378/21 од 13.12.2018год од Советот на Општина Ресен. (Службен гласник на Општина бр 17 од 13.12.2018 година); се предлага да се отпочне со постапка за

донесување на Општи акти за 15 (петнаесет) села кои немаат урбанистички планови. Се работи за следниве села: 1. Стење, 2. Коњско , 3. Отешево, 4. Сирхан, 5. Прељубје, 6. Долно Перово, 7. Горно Перово, 8. Лавци, 9.Избишта, 10.Кривени, 11. Лева Река 12.Наколец, 13.Претор, 14.Рајца, 15. Асамати,

Член 2.

Општите акти за 15 (петнаесет) села кои немаат урбанистички планови , а се работи за следниве села: : 1. Стење, 2. Коњско, 3. Отешево 4. Сирхан, 5. Прељубје, 6. Долно Перово, 7. Горно Перово, 8. Лавци, 9. Избишта, 10.Кривени, 11. Лева Река 12. Наколец, 13. Претор, 14. Рајца, 15. Асамати, (за сите села поединечно) ќе содржат , текстуален дел - Предлог Одлука , нумерички дел – табеларен приказ на планираните содржини издвоени по површина и намена на земјиштето и графички прилози :

- Пошироко опкружување на секое село подинечно, за 15. во Општина Ресен.....1:10000
- Заверен дигитализиран архивски оригинал на катастарски план.....1:2500
- Граница на опфат на село, наменски зони, постојна улична мрежа и означени траси за влезни и излезни постојни сообраќајни правци во селото.....1:2500

Член 2

Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/9
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

6.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект-викенд куќа на КП бр.310/4 во КО Стење, на барање на Благој Трајков од Битола, ул. „Панде Кајзеро“ бр.50

Се објавува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект-викенд куќа на КП бр.310/4 во КО Стење, на барање на Благој Трајков од Битола, ул. „Панде Кајзеро“ бр.50, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/6
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка 1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.12.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект-викенд куќа на КП бр.310/4 во КО Стење, на барање на Благој Трајков од Битола, ул. „Панде Кајзеро“ бр.50

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка планска документација за реализација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект-индивидуална станбена куќа, на КП бр.310/4 во КО Стење, поднесено барање за утврдување на правен статус за бесправен објект, Уп-1-12-629-2011 од 15.08.2011 година од страна на Благој Трајков од Битола, ул. „Панде Кајзеро“ бр.50, кој објект е надвор од урбанистичка документација-градежен реон.

Член 2

Составен дел на ова Одлука е Извод од планска документација

Член 3

Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.08-2409/10
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

7.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата Г1-Локален економски развој на Општина Ресен за 2020 година

Се објавува Програмата Г1-Локален економски развој на Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/7
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

**Г1 – Локален економски развој
на Општина Ресен за 2020 година**

1. Вовед

Програмата за поддршка на локалниот економски развој се изработува врз основа на надлежностите на Локалната Самоуправа кои произлегуваат од Законот за локална самоуправа, Статутот на Општина Ресен, како и други позитивни законски одредби.

Процесот на планирање на програмата е врз основа на законските обврски на Општина Ресен во соработка и со непосредно учество бизнис секторот, граѓанскиот сектор, месните заедници, асоцијации и сл.

Цел на оваа програма е преку заеднички активности создавање на услови за одржлив локален економски развој на Општина Ресен.

Со стратешко планирање на програмата за локален економски развој на Општина Ресен, локалната заедница врши конкретен чекор кон предметнување на ефектите од децентрализацијата како политички процес и јакнење на демократските односи, а посебно демократското вклучување на граѓаните во процесот на одлучување со што Општина Ресен остварува чекор напред во реализација на главните цели на Европската Унија за локален развој.

Согласно Стратегијата за развој на Општина Ресен, сите Сектори и Одделенија во Општина Ресен вклучени се во програмирање на програмите за работа и буџетско планирање, од тука Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична соработка за буџетската 2020 година ја предвидува програмата Г1, Поддршка на локалниот економски развој во Општина Ресен.

2. Извори на финансирање на програмата

Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година и од други извори на финансирање.

Вкупно предвиден буџет: 6.300.000 денари

3. Предлог – Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Ресен за 2020 година.

Општина Ресен преку Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична, согласно своите надлежности и задолженија во насока на подобрување на економската клима и локалниот економски развој согласно претходно дефинираните стратешки цели и приоритети ја базира Програма за поддршка на локалниот економски развој во Општина Ресен за 2020 година.

3.1 Партиципативно учество на заедницата во одржливиот локален економски развој на Општина Ресен

3.1.1 Финансирање на локални микропроекти за поттикнување на локалниот економски развој со вклучување на малите и средни претпријатија, месните заедници и невладиниот сектор по пат на јавен повик за финансирање на проекти од областа на одржливиот локален економски развој за 2020 година.

3.1.2 Организирање на едукативно информативни работилници за можностите за искористување на средства од домашните и странските програми и фондови.

Вкупно предвиден буџет: 1.000.000 денари

3.2 Поддршка на развојот на претприемништвото и мали и средни претпријатија

Малите и средни претпријатија се движечка сила на економскиот развој и поради тоа континуирано мора да се работи на изнаоѓање на стимулативни мерки за отворање на нови претпријатија, но исто така треба да им се даде поддршка на веќе постоечките претпријатија во Општина Ресен во изнаоѓање на нови пазари и зголемување на нивната конкурентност што ќе придонесе во развојот на локалната економија и отворање на нови работни места.

3.2.1 Заедничка промоција и маркетинг, заедничко организирање и настапување на саеми и други форми на презентација (вклучително и набавка на опрема за презентација).

3.2.2 Организирање на обуки за подигнување на вештини и знаење, обуки за информирање, едуцирање, доквалификација или преквалификација на човечките ресурси во стопанството.

3.2.3 Организирање на обуки за искористување на државните понуди и поволности за започнување на сопствен бизнис, вклучително и законските обврски и потребната документација за основање на компанија.

3.2.4 Мапирање на стопанството во Општина Ресен, промоција на бизнис климата во општината и изработка на адресар на стопанството во општината.

3.2.5 Поттикнување на инвестиции преку промоција на бизнис климата и понуда за изградба на стопански објекти во индустриските зони .

Вкупно предвиден буџет: 800.000 денари

3.3 Рурален развој

Под рурален развој се подразбира процес на интегриран и одржлив развој на рурална средина од економска гледна точка, но во исто време со заштита на животната средина, културните вредности и обележја на просторот.

3.3.1 Обуки на земјоделците и стопанските субјекти од Општина Ресен за искористување на средства од програмите за поддршка на руралниот развој како и од ИПАРД програмата.

3.3.2 Поддршка на земјоделците од Општина Ресен при аплицирање/пополнување на потребната документација во националните програми за поддршка на руралниот развој и ИПАРД програмата

3.3.3 Поддршка на локални акциони групи. Согласно политиката за рурален развој на ЕУ, можностите за ко-финансирање на проекти во сферата на руралниот развој и со поддршка на Центарот за регионален рамномерен развој на Пелагонискиот Планиски Регион, воспоставени се локални акциони групи (ЛАГ). Во Општина Ресен формирана и регистрирана е ЛАГ која ќе функционира на територијата на општината. Групата е составена од претставници на јавниот сектор, невладиниот сектор и бизнис заедницата. ЛАГ-от ќе работи на подготвување на подстратегија за рурален развој и ќе аплицира во ЛИДЕР програмата со цел реализација на проекти од општ интерес на граѓаните на Општина Ресен.

Вкупно предвиден буџет: 200.000 денари

3.4. Искористување на ресурсите на Општина Ресен во функција на локалниот економски развој

Искористување на ресурсите во функција на локалниот економски развој се темели врз рационална употреба на природните, општествените и културно историски ресурси на Општина Ресен.

3.4.1 Поттикнување на брендирање на производи и услуги во локалната економија согласно позитивните законски регулативи и препораките на Европската Унија. Активноста предвидува отпочнување на процес за идентификација и отпочнување на процес за брендирање на локалните производи и услуги преку информативни и едукативни работилници со релевантните субјекти во заедницата.

3.4.2 Поддршка на проекти и програми поврзани со традиционалните занаети. Активноста предвидува мапирање на занаетите во општината, финансирање на проекти и помош при опремување на занаетчиски работилници, уредување на изложбен простор како и промоција на занаетчиските производи и услуги.

Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари

3.5 Средства за сопствено учество во имплементација на проекти

Според утврдените правила за апликација на одредени проекти во зависност од донаторот како неопходност се наметнува потребата од обезбедување на средства за сопствено учество кои мора да се запазат како прв услов за аплицирање на одреден проект. Секој донатор определува посебни услови за локалната самоуправа кои треба да бидат обезбедени како составен дел од апликацијата за соодветниот проект.

Со оваа ставка се предвидуваат средства за сопствено учество во следните области:

3.5.1 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за аплицирање и реализирање на проекти со посебен акцент на програмите на Владата, Министерствата, Агенциите и донаторите од РСМ.

3.5.2 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за аплицирање и реализирање на проекти во рамките на Пелагонискиот Плански Регион.

Вкупно предвиден буџет: 4.000.000 денари

Вкупно предвиден буџет за 2020 година 6.300.000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/11
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

8.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата Г2-Поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен за 2020 година

Се објавува Програмата Г2-Поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/8
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

**Г2 - Поттикнување на развојот на туризмот во
Општина Ресен за 2020 година**

1. Вовед

Програмата за поттикнување на развојот на туризмот се подготвува врз основа на надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот

за Локална Самоуправа, Статутот на Општина Ресен, други позитивни законски одредби на РСМ и препораките на Европската Унија.

Процесот на планирање на програмата е со непосредното учество на сите релевантни фактори од сферата на туризмот, јавните институции, бизнис заедницата и граѓанскиот сектор, месните заедници, асоцијации и сл.

Развојот на туризмот претставува организирана дејност и преземање на мерки и активности за одржлив развој. Програмата за поттикнување на туризмот се однесува на луѓето од локалната заедница кои меѓусебно соработуваат со цел да се постигне одржлив развој на туризмот со одржлив економски пораст и подобрување на квалитетот на туризмот за сите во заедницата.

Согласно Стратегијата за развој на Општина Ресен, сите Сектори и Одделенија во Општина Ресен вклучени се во програмирање на програмите за работа и буџетско планирање, од тука Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична соработка за буџетската 2020 година ја предвидува програмата Г2: Поттикнување на развојот на туризмот.

2. Извори на финансирање на програмата

Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година и од други извори на финансирање.

Вкупно предвиден буџет: 2.000.000 денари

3. Предлог – Програма за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Ресен за 2020 година.

Поттикнување и развој на туризмот се подготвува врз основа на надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од законот за Локална самоуправа, Статутот на Општина Ресен, други позитивни законски одредби и препораки од Европската Унија.

Туризмот како економска активност е сектор со најширок опсег во споредба со кој било сектор во економскиот развој, поради тоа што има поголем број значајни врски и економски поврзаности со други сектори отколку која било друга економска активност и има многу важна улога во локалниот економскиот развој.

3.1 Управување со туризмот, евиденција, регистрација, категоризација и стандардизација. Активноста предвидува продолжување со евиденција, регистрација, категоризација и продолжување на решенијата за категоризација на сместувачки капацитети од мал обем што претставува основа за управување со туризмот. Активноста исто така предвидува спроведување на информативно

едукативни работилници на туристичките субјекти за процесот на категоризација на сместувачки капацитети од мал обем согласно позитивните законски прописи.

Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари

3.2 Мапирање на угостителските капацитети како и сместувачките капацитети од поголем обем во Општина Ресен. Активноста предвидува изработка на база на податоци за туристичката понуда на Општина Ресен.

Вкупно предвиден буџет: 200.000 денари

3.3 Основање на туристичко информативно биро кое ќе ги врши следните работи:

1. посредува во обезбедување на услуги во домашно сместување,
2. продава билети за културни, забавни, спортски, рекреативни и стопански приредби,
3. продава сувенири, разгледници, брошури, туристички карти, филмови, фороапарати и
4. дава туристички информации и врши дистрибуција на информативно –промотивни материјали.

Вкупно предвиден буџет: 600.000 денари

3.4 Туристичка берза. Активноста предвидува формирање на он-лајн берза на која регистрираните сместувачки капацитети од мал обем ќе ги нудат своите услуги на домашни и странски гости. Со реализација на оваа активност би се направил напредок во решавање на проблемот со нелегално нудење на услуги за сместување во капацитети од мал обем.

Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари

3.5 Активни мерки за подобрување на конкурентноста и услугите во туризмот. Активноста предвидува организација на обуки наменети за давателите на услуги во туризмот од институции специјализирани во оваа област. Преку обуките предвидено е да се изврши стручно усовршување во однос на видот и начинот на давање на услуги во туризмот како приготвување и посложување на храна, бонтон во угостителството, промоција и маркетинг на услугите и сл.

Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари

3.6 Промоција на туристичка понуда на Општина Ресен. Активноста предвидува изработка на промотивен материјал, изработка и поставување на билборди со туристички мотиви од Општина Ресен, остварување на контакти со туроператори,

остварување контакти со домашни и странски медиуми, организирање и настапување на саеми за презентација на туристичката понуда на Општина Ресен во земјата и странство.

Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари

Вкупно предвиден буџет за 2020 година: 2.000.000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/12
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

9.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата МБ – Прекугранична соработка
во Општина Ресен за 2020 година

Се објавува Програмата МБ – Прекугранична соработка во Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/9
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

МБ – Прекугранична соработка во Општина Ресен за 2020 година

1. Вовед

Со цел подобрување на општата локална клима и подобрување на квалитетот на живот на локалното население, Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична соработка за 2020 година ја програмира Програмата за прекугранична соработка.

Оваа Програма е во согласност со надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот за Локална Самоуправа, Статутот на Општина Ресен, други позитивни законски одредби на Република Македонија, како и во согласност со препораките на Европската Унија и препораките на Владата на Република Македонија за користење на средства од ЕУ фондовите.

Специфични цели на оваа Програма се: економски развој на Општина Ресен, унапредување на инфраструктурата, унапредување на добрососедските односи, негување на стабилноста, безбедноста и просперитетноста преку економски развој со акцент на одржлив развој на животната средина и заштитата, унапредувањето и управувањето на природните богатства како и врамнотежен и одржлив развој.

Оваа Програма се фокусира претежно, но не и исклучиво, на искористување на инструментот ИПА – инструмент за предпристапна помош насочен кон земјите кандидати за членство во Европската Унија, во сите области на делување на локалниот живот: јакнење на демократските институции и владеењето на правото; јакнење на јавната администрација; унапредување на економските услови; почитување на човековите и на малцинските права; промоција на родовата еднаквост и поддршка на развојот на граѓанското општество.

2. Извори на финансирање на програмата

Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година и од други извори на финансирање.

Вкупно предвиден буџет: 31.639.279 денари

3. Предлог – Програма за прекугранична соработка на Општина Ресен за 2020 година.

Согласно приоритетите во рамките на Стратегијата за развој на Општина Ресен, сите Сектори и Одделенија во Локалната Самоуправа на Општина Ресен вклучени се во процесот на изработка на програмите за работа и буџетско планирање, при што Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична соработка за буџетската 2020 година ја предвидува програмата МБ – Програма за прекугранична соработка во Општина Ресен.

3.1 Поттикнување на партнерство и прекугранична соработка

3.1.1 Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и општини е исклучиво во функција на користење на средства од европски фондови и размена на добри практики и искуства.

За реализација на овие активности неопходно е да се организираат работни средби како на претставници на Општина Ресен во други општини, така и нивни претставници во нашата општина.

Вкупно предвиден буџет за точка 3.1: 200.000 денари

3.2. Засилување на административните капацитети на општината

3.2.1 Со цел изготвување поквалитетни проекти заради конкурирање пред европските ИПА-фондови, потребно е засилување и надградба на постојните капацитети на општина.

Вкупно предвиден буџет за точка 3.2: 200.000 денари

3.3 Средства за сопствено учество во имплементација на проекти

Согласно утврдените правила за апликација на одредени проекти во зависност од донаторот како неопходност се наметнува потребата од обезбедување на средства за сопствено учество како прв услов за аплицирање на одреден проект.

Секој донатор определува посебни услови за локалната самоуправа кои треба да бидат обезбедени како составен дел од апликацијата за соодветниот проект.

3.3.1 Со оваа ставка се предвидуваат средства за сопствено учество во аплицирање и реализација на проекти во рамките на програмите на различни

странски донатори како Европската Унија, Светска Банка, меѓународни фондови, асоцијации, амбасади и сл.

Вкупно предвиден буџет за точка 3.3: 3.000.000 денари

3.4.Прекугранични проекти во фаза на реализација

3.4.1 ИПА Проект ПОМАЛКУ ОТПАД 2

Проектот е финансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка со 2014-2020 во рамките на приоритетната оска 2: „Заштита на животната средина-транспорт“, специфична цел: 2.2. „Одржливо управување и рециклирање на био-отпад“.

Основна цел на проектот е управување со органски отпад и промоција на централизирано/децентрализирано компостирање и производство на брикети во прекуграничната област.

Централизираното и децентрализирано компостирање се комплементарни едно со друго во однос на промоција на заштитата на отпадот како приоритет и пренасочување на биоразградливиот отпад од неговото депонирање согласно програмите на Европската Комисија од 2014 „Кон кружна економија : Програма Нула отпад за Европа“.

Проектот се однесува на теренски истражувања за движењето на отпад од храна, земјоделски отпад, и други органски отпад, воспоставени практики за управување со отпад и на свеста на граѓаните, набавка на опрема за зголемување на капацитетите на ЈКП Пролетер за примарна селекција на отпадот, компостирање и производство на брикети, како и акции за демонстрација и обука за имплементација на акциониот план.

Времетраење на проектните активности е 24 месеци.

Потребни средства за инвестицијата се **5.350.000** денари и истите се од ИПА Програмата за Прекугранична соработка со Грција 2014-2020.

3.4.2 ИПА проект ПО ПАТЕКИТЕ НА СВЕТИТЕ ВОДИ

Проектот е финансиран од аплициран ИПА Програмата за Прекугранична соработка со Грција 2014-2020 во рамките на приоритетната оска Приоритетна оска 1 (развој и поддршка на локалната економија) и Специфична цел 1.3 (Подобрување на атрактивноста и промовирање на туризмот во прекуграничната област за подобрување на вработување во туризмот)

Основна цел на проектот е развој и поддршка на локалната економија и подобрување на квалитетот на живот на населението од руралните средини во рамки на прекуграничниот регион.

Проектот има за цел создавање на предуслови за подобрување на атрактивноста на регионот и промовирање на туризмот во прекуграничната област за подобрување на вработување во туризмот.

Проектот се однесува на активности за уредување на пешачко-велосипедска патека помеѓу локациите од: Преспански Крст и црквата Св. Петар и Павле во село Подмочани, црквата Св. Петка во село Подмочани, манастир Св. Илија во село Грнчари, Манастир Св. Ѓорѓија во село Курбиново и Манастир Рождество на Пресвета Богородица во село Сливница, Општина Ресен.

Потребни средства за инвестицијата се **11.908.212** денари и истите се од ИПА Програмата за Прекугранична соработка со Грција 2014-2020.

3.4.3 ИПА проект ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ

Проектот е финансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка со Грција 2014-2020 во рамките на приоритетната оска 2: „Заштита на животната средина-транспорт“, специфична цел: 2.1. Јакнење на јавната инфраструктура за подобрување на патувањето, безбедно преминување на граница и унапредување на енергетската ефикасност кон зелен транспорт.

Основна цел на проектот е да се придонесе кон унапредување и развој на зелениот транспорт во прекуграничната област на Р. Грција и Р. Македонија.

Проектот се однесува на набавка на електрични автобуси (минибуси) и комунални електрични возила по општини кои се вклучени, како и изградба на нови обновливи извори на енергија врз станиците за полнење на овие електрични возила.

Потребни средства за инвестицијата се **11.035.067** денари и истите се од ИПА Програмата за Прекугранична соработка со Грција 2014-2020.

Вкупно предвиден буџет за точка 3.4: 28.293.279 денари

Вкупно предвиден буџет за 2020 година: 31.639.279 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08- 2409/13
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

10.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година

Се објавува Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/10
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр. 5/02), член 39 и член 80 од Законот за градежно земјиште („Службен Весник на РМ“ бр. 15/15, 44/15 и 193/15, 226/15, 30/16 и 31/16), член 2, член 80, член 80-а и 81 од Законот за градење („Службен Весник на РМ“ бр бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 187/14, 44/15 и 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 35/18, 64/18 и 168/18), член 23 точка 47 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на 02.12.2019 година, донесе

П Р О Г Р А М А

**за поставување на урбана опрема на подрачјето
на Општина Ресен за 2020 година**

1.ВОВЕД

Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема, локалитетите на кои се поставуваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и отстранување.

Оваа Програма важи за 2020 година и со истата е опфатена урбаната опрема определена согласно член 2 став 4 од Закон за градење („Службен Весник на РМ“ бр бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,

27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 187/14, 44/15 и 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 35/18, 64/18 и 168/18).

2.ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:

- Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Ресен,
- Естетеско обкловање подобрување и воведување на нови стандарди во уредување на просторот,
 - Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина,
- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина (продажба на билети за јавен превоз, телефонски говорници, автобуски постојки, продажба на весници, сувенири, цвеќиња и др.),

3.ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот.

На градежно земјиште предвидено со урбанистички план или урбанистичка планска документација за плажи, може да се постави урбана опрема согласно урбанистичко – техничка документација за уредување на плажа одобрена од Градоначалникот на Општина Ресен. Урбанистичко – техничката документација за уредување на плажа е составен дел на договорот за краткотраен закуп на градежно земјиште.

4.ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА

1. Тераси со или без настрешници

Тераси со или без настрешници се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичка концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, односно непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот (пешачки, движење на лица хендикеп), пристап на амбулантно, противпожарно, полициско и комунално возило (возила на јавни служби).

2. Покриени и непокриени шанкови

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштад, во парк, на брег, покрај водни и рекреативни површини при што е неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичка концепција на просторот.

Покриените и отворените шанкови не смеат трајно да се прицврстени за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и канализација.

Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и тераса со или без настрешница.

3. Продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна и сладолед

Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна и сладолед да не биде поголема од 6.0 м², а за продажба на цвеќе не поголема од 16.0 м².

4. Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбана опрема на општината и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно потребите на Општина Ресен.

5. Информативни паноа

Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на градот, возен ред и сл.) и огласување за културно – уметнички, спортски и други манифестации.

Поставување на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.

Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект сл.

6. Рекламни паноа

Рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на сообраќајниците, а во согласност со законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и посебните акти на Општината.

7. Јавни санитарни јазли

Поставување на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини.

Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната локација.

8. Телефонски говорници

Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на сид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.

9. Автобуски постојки

Поставување на автобуски постојки да биде во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот на јавните патишта.

При лоцирање на автобуски постојки потребно е да се обезбеди минимум слободен прооден простор пред нив од 2.5 м.

10. Детски игралишта

Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со проект за поставување на урбана опрема погодна за таа намена.

Детско игралиште може да се постави и во уредено зеленило, парк, покрај водена површина и покрај паркинг простор.

11. Пливачки објекти

Пливачки објекти може да се постават на изградено и неизградено градежно земјиште со проект за поставување на урбана опрема погодна за таа намена.

Пливачки објекти може да се постават и во уредено зеленило, парк и покрај водена површина.

12. Настрешници кои се поставуваат на јавна површина

Настрешница е лесен монтажен елемент кој се поставува на столбови кои не смеат трајно да бидат прицврстени за јавната површина.

13. Опрема во функција на туристички, културни и спортски настани

Урбана опрема во функција на туристички, културни и спортски настани може да се постави согласно посебни проекти, доколку такви се изготвени за јавни површини од посебен интерес за Општина Ресен.

14. Платформи за јавни манифестации на копно и водена површина

Платформите за јавни манифестации како и придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното користење.

Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно земјиште кое може да прими поголема група на граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.

15. Типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објектите на органите на државната управа и резиденцијални објекти.

Објектите да бидат од лесна конструкција, со унифициран изглед, усогласени со просторот на кој се поставуваат со површина не поголема од 4.0 м². Објектите или групацијата на објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го попречува слободното движење на пешаци, лица со инвалидитет и возила.

16. Паркинзи во функција на објектите на органите на државната управа и објекти на општината

Паркинзи во функција на објектите на органите на државната управа и резиденцијални објекти се поставуваат на градежно изградено земјиште со елементи кои лесно можат да се отстранат, кои не ја нарушуваат животната средина, со можност за поставување на ниска ограда до 0.8 м.

17.Опрема за спортско-рекреативни активности

Опрема за спортско-рекреативни активности може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со проект за поставување на урбана опрема погодна за таа намена.

Опрема за спортско-рекреативни активности може да се постави и во уредено зеленило, парк и покрај водена површина“.

5.НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот во согласност со Закон за градење и општинските акти за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен.

Согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на урбана опрема („Службен Весник на РМ“ бр. 36/10), Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4.

Точното позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет.

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Општина Ресен согласно Закон за градење води регистар на издадени одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Ресен, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:

- дневно за време од 24 часа,
- краткотрајно, за период од 30 дена,
- сезонско, за период од 3-6 месеци и
- годишно, за период од 1 година.

Одобрението за поставување на урбана опрема се добива врз основа на поднесено барање (формулар) до Градоначалникот на Општина Ресен.

6.ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за таа програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020година.

Предвидени средства за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната во надлежност на Општина Ресен 1.000.000 денари

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема за вршење на дејност паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.

7.ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на реализација на програмата ќе зависи од створените правни и технички услови.

8.ВРШЕЊЕ НАДЗОР

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на урбаната опрема врши овластениот инспектор за градежништво и урбанизам согласно Закон за градење и други акти на Општина Ресен.

Доколку овластениот инспектор утврди дека субјектот кој врши дејност, поставува урбана опрема и/или користи простор пред деловната просторија без одобрението издава решение со кое ќе нареди отстранување урбаната опрема.

Доколку субјектот – корисникот во рок од 24 часа по добивањето на решението не ја отсрани урбаната опрема од просторот пред деловната просторија ќе се пристапи кон присилно извршување.

Ако корисникот на просторот преземе дејствија спротивни на одобрението со тоа што ќе постави платформа или друг вид на дејствие кое има карактер на градба, овластениот инспектор ќе постапи согласно овластувањето од Законот за градење.

Доколку овластениот инспектор утврди дека корисникот има одобрение и истиот не се придржува кон условите наведени во одобрението или на било кој начин го попречува нормалното движење на пешаци, функционирањето на соседните локали, домувањето и слично, составува записник и изрекува мерка опомена.

Доколку и по издавената опомена повторно овластениот инспектор констатира дека корисникот не се придржува на условите од одобрението, го известува Градоначалникот на општината со предлог одобрението да му биде одземено.

Доколку корисникот во рок од три дена по добивање на решението со кое се одзема одобрението не ја отсрани опремата и предметите од просторот, тоа ќе се стори по присилен пат.

На решението за одземање на одобрението субјектот има право на жалба до Државна комисија за одлучување во управната постапка и постапка од работни односи во втор степен.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

9.ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализација на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Ресен во соработка со Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична соработка.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Ресен.

Вкупно предвиден буџет за 2020 година: 1.000.000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/14
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

11.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Изработка на техничка документација за реконструкција со пренамена на објект 1, реконструкција на објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ Мите Богоевски во Општина Ресен“

Се објавува Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Изработка на техничка документација за реконструкција со пренамена на објект 1, реконструкција на објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ Мите Богоевски во Општина Ресен“, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/11
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр. 05/02) и член 23 став 47 од Статутот на Општина Ресен („Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.12.2019 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет на проектот „ Изработка на техничка документација за реконструкција со пренамена на објект 1, реконструкција на објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ Мите Богоевски во Општина Ресен “

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Изработка на техничка документација за реконструкција со пренамена на објект 1, реконструкција на

објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ Мите Богоевски во Општина Ресен “.

Член 2

Општина Ресен ја утврдува како приоритет изработката на техничка документација за реконструкција со пренамена на објект 1, реконструкција на објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ Мите Богоевски во Општина Ресен.

Член 3

За изработка на техничка документација за реконструкција на горенаведените објекти ќе поднесено барање за користење на средства во рамки на Проектот: **Градење на општинските капацитети за спроведување проекти а по Повик за предлози: Подготовка на проекти за локален развој за финансирање од националните и меѓународните развојни фондови – „Фонд за техничка документација,,** , објавен од страна на УНДП и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА).

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник на Општина Ресен“ .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

БР. 08-2409/15
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

12.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за усвојување на ЛОД – Методологија – Проект за јакнење на локалната демократија

Се објавува Одлуката за усвојување на ЛОД – Методологија – Проект за јакнење на локалната демократија, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/12
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став (1) од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија, број 5/02) и член 23 став (1) точка 47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен, број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на ЛОД – Методологија –
Проект за јакнење на локалната демократија

Член 1

Се усвојува ЛОД – Методологијата – Проект за јакнење на локалната демократија.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е ЛОД – Методологијата – Проектот за јакнење на локалната демократија.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник, на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

БР.08-2409/16
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

13.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година

Се објавува Програмата за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/13
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија,, бр. 5/02) и член 23 став (1) точка 17 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен,, број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 02.12.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

**За чистење на речните корита на подрачјето
на Општина Ресен за 2020 година**

Како еден од побитните општествени сегменти, животната средина на национално и локално ниво е легислативно проследена и регулирана со низа законски акти, како и со меѓународни конвенции, декларации и протоколи. Тргувајќи од фактот дека секој има право на здрава животна средина исто така секој е должен да ја унапредува и штити животната средина.

За тоа, човековата грижа за животната средина и природа не подразбира само заштита од загадување и деградација, човековото

влијание во животната средина посебно кон медиумите почва, воздух, вода и природното наследство од каде човекот ги црпи благодетите за задоволување на своите потреби треба да биде насочено и кон унапредување на истите. Заштитата и унапредувањето подразбира превземање на соодветни мерки и активности (општествени, политички, социјални, економски, технички и други).

За регулирање на прашањата кои што се однесуваат на површинските води, вклучувајќи ги и постојаните водотоци или водотоците во кои што повремено тече вода, езерата, акумулациите и изворите, подземните води, крајбрежните земјиште и водните живеалишта и нивното управување и заштитата од штетното дејство на водите и други мерки и активности се регулирани во Законот за водите од кој произлегува и обврската на единицата на локалната самоуправа да донесе една таква Програма.

ЦЕЛИ

Одржувањето на чисти речни корита и одводни канали е од исклучителна важност за заштита на населението, домовите, инфраструктура и земјоделските обработливи површини од ризикот од поплави.

Во текот на 20 век, човекот се трудеше да се бори против природата, а сега во 21 век имаме промена на пристапот, каде повеќе се работи на намалување на ризиците и зголемување на отпорноста. Тоа значи дека преку интегриран пристап, каде прво ќе разбереме кои се опасностите и изложеноста на поплави, а потоа со сеопфатен пристап да се намалуваат овие ризици со различен сет на мерки.

Со донесување на оваа Програма пред се сè придонесува за минимизирање на евентуални штети од поплави, потоа минимизирање на деградацијата на животната средина и природата и секако заштита, зачувување и подобрување на расположливите екосистеми, во согласност со законските акти, надлежности, мерки и процедури, со ангажирање на неопходните ресурси на општината, регионот и Република С. Македонија.

Сеопфатниот пристап, содржи и компонента на планирање, каде се превенира и спречува создавање на нови ризици, пошумување и менаџмент на вегетација, што има функција на забавување на водата и стабилизирање на сливното подрачје.

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Спроведувањето на Програмата е претставено со превземање на одредени мерки и активности за намалување на ризикот од поплавите.

Наведените **активности** се однесуваат на чистење и уредување на речните корита во сливот на Преспанското Езеро.

1. Анализа на терен

– Период за спроведување на овие активности е месец Март – Април 2020 година

2. Утврдување на приоритетните критични точки за чистење

– Период за спроведување на овие активности е месец Март – Април 2020 година

3. Чистење на речните корита

- Чистењето на речните корита ќе опфаќа чистење и отстранување на вегетацијата односно дрвната маса од речното корито, машински ископ на речен нанос и комунален отпад со проширување и продлабочување на критичните точки на речното корито, разастирање на материјали и формирање на насипи и транспортирање на отпадната маса до градската депонија.

– Период за спроведување на овие активности е месец Јули – Август 2020 година.

4. Каскадно уредување на речните корита

– Период за спроведување на овие активности е месец Август – Септември 2020 година.

5. Активностите од точката 3 се однесуваат на речните корита на подрачјето на Општина Ресен според следниот редослед:

Речното корито на Голема Река – Делница 1 во должина од 1950 м^l, локациите на опфатот се: мост Јанковец до мост Живинарска фарма во Ресен. Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потребната работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година.

Речното корито на Голема Река – Делница 2 во должина од 3500 м^l, локациите на опфатот се: мост ЈП Македонски Шуми во Ресен до мост с. Горна Бела Црква. Количината на исчистениот материјал, потребната

механизација, потребната работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година.

Речното корито на Голема Река – Делница 3 во должина од 2000 м^l, локациите на опфатот се: мост с. Горна Бела Црква до над село – Долна Бела црква. Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потребната работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година.

Речното корито на Источка Река – Дел 1 во должина од 3830 м^l, локациите на опфатот се: излез од с. Болно до мостот на крстопат с. Евла – с. Болно. Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потребната работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година.

Речното корито на Источка Река – Дел 2 во должина од 450 м^l, локациите на опфатот се: игралиште с. Царев Двор до старото училиште во с. Царев Двор. Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потребната работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година.

Речното корито на Источка Река – Дел 3 во должина од 200 м^l, локациите на опфатот се: првиот мост во с. Царев Двор до вториот мост во с. Царев Двор. Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потребната работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година.

Речното корито на Источка Река – Дел 4 во должина од 1900 м^l, локациите на опфатот се: излезот од с. Царев Двор до манастир Иванден. Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потребната работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година.

Речното корито на Грнчарска Река – Дел во должина од 700 м^l, локациите на опфатот се: с. Грнчари до новите гробиштата во селото.

Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потрената работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година.

Чистење на канали суводолици на подрачјето на Општина Ресен.

Мерките за намалување на ризикот од поплави, може да ги поделиме на:

- Структурни мерки, овие мерки вклучуваат и техничката заштита од поплави преку регулација на речните корита и изградба на заштитени градби во областите загрозени од поплави.
- Административни и регулаторски мерки, во рамките на овие мерки се врши: редовно одржување на речните корита, одржување на канализационите мрежи, воспоставување на депонија за градежен шут на подрачјето на општината, подобрување на системот за одводнување на земјоделското земјиште, зонирање на урбаните области, изградба на објекти отпорни на поплави и осигурувањето од ризик од поплавите.
- Институционални мерки, кои ги вклучуваат различните одговорности и засегнати

Страни како што е општината, министерства и приватниот сектор.

Генерално, покрај планирањето, потребно е спроведување на следните мерки:

- Редовно чистење на вегетацијата и отпад од речните корита во сливното подрачје
- Рехабилитација и одржување на системот за одводнување во руралните средини
- Проширување на профилот на Голема Река во критичните точки
- Изработка на техничко-проектна документација и одредување на временската рамка за уредување на речното корито на Голема Река во градското подрачје
- Градење на капацитетите и подигање на јавната свест за тоа како да се набљудува природата и што да се прави во случај на поплави.

Реализацијата на Програмата ќе се одвива според приоритетот и редоследот на горе наведените активности.

БУЏЕТ

Финансиските средства потребни за реализација на горе наведените мерки и активности ќе се обезбедат од Владата на Република Македонија

согласно Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година, кој ќе биде доставен до надлежниот орган задолжен за чистење на речните корита, и 100.000,00 денари кои ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен за чистење на канали и суводолици на територијата на општината.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

БР. 08-2409/17
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

14.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за активности на мониторинг станицата на Преспанското езеро во с.Стење и инфо центарот на ПП Езерани во с.Езерани за 2020 година

Се објавува Програмата за активности на мониторинг станицата на Преспанското езеро во с.Стење и инфо центарот на ПП Езерани во с.Езерани за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/14
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија,, број 5/02) и член 23 став (1) точка 47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен,, број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 02.12.2019 година, донесе

ПРОГРАМА
за активности на Мониторинг станицата на Преспанското Езеро
во с. Стење и Инфо центарот на ПП Езерани во с. Езерани
за 2020 година

I. ВОВЕД

Заштитата на животната средина подразбира склоп на различни постапки и мерки кои го спречуваат загрозувањето на животната средина со цел зачувување на биолошката рамнотежа. Нејзината мултидисциплинарност произлегува од фактот што здравјето, животната средина и социјалните услови претставуваат комплекс од области и проблеми кои се во постојана интеракција. Според тоа, секое пореметување на состојбата на животната средина доведува до еколошки пореметувања и пореметување на социјалните односи, кои се меѓусебно условени и поврзани. Грижата за животната средина е од приоритетна важност за целокупното значење на општеството.

Водата претставува еден од клучните елементи за постигнување одржлив развој на животната средина. Состојбата и квалитетот на водата е од големо значање за социо-економскиот развој, заштитата на животната средина, како и за опстанокот и добра состојба на човештвото.

Водата како незаменлив ограничен ресурс, обновлив е само доколку со истиот соодветно се управува. Одржливо управување со водните ресурси претставува голем предизвик и доколку со истите се управува ефикасно и урамнотежно, водата може да има клучна улога во обезбедување на социјална добросостојба, економски просперитет, како здрави екосистеми.

Значаен дел од заштитата на животната средина завзема заштитата на водата, и тоа, како водата за пиење, така и водата од постоечките водотеци. Неконтролираното испуштање на отпад (индустриски, земјоделски, итн) доведува до зголемување на степенот на хемиско и биолошко загадување на водите, што директно се одразува врз целиот екосистем.

Трилатералното Преспанско Езеро претставува екосистем од глобално значење. Неговиот базен е богат со уникатни живеалишта и видови, кои се особено значајни како на европско, така и на глобално ниво. Езерото, како едно од најстарите езера, во последните десеттина години се соочуваше со сериозни природни нарушувања, како загадување и еутрофикација, предизвикани, примарно, од неефективното планирање на користењето на земјата и водата. Како дел од

големиот проект на УНДП и Општина Ресен, за заштита на Преспанското Езеро, изградена е Мониторинг станицата за Преспанското Езеро во с. Стење, чија примарна цел е следење на состојбата и квалитетот на водата од Преспанското Езеро и речните корита на територијата на Општина Ресен. Во функција на мониторинг станицата е и еко – бродот, чија примарната цел е редовен мониторинг на водата, а покрај тоа, и за дополнителни научно – истражувачки активности. Покрај еко – бродот, набавен е и чамец, како дополнителна опрема за мониторинг активностите, со оглед на намаленото ниво на Преспанското Езеро и отежнетата ситуација со користење на еко бродот. Во Мониторинг станицата се вклучени две лица, хемиски инженер и капетан на бродот (воедно и одговорен за техничка поддршка).

Северниот крајбрежен дел на Преспанското Езеро, заедно со дел од блатните екосистеми во непосредна близина на брегот, е значајно подрачје во национални рамки. Исклучителната местоположба и богатиот биодиверзитет резултираа со негово прогласување за Парк на Природа Езерани, согласно Законот за Заштита на природата, во 2012 година. Во функција на ПП Езерани функционира Инфо центарот во с. Езерани, ренџерската служба составена од тројца ренџери и ренџерското возило, чија примарна цел е надгледување, контрола и спроведување на Законот за Заштита на Природата во рамките на ПП Езерани.

II. ЦЕЛИ

Целите на функционирање на Мониторинг станицата за Преспанското Езеро во с. Стење, Инфо – центарот на ПП Езерани во с. Езерани и ренџерската служба се, пред се, зачувување на животната средина, зачувување на водниот и блатните екосистеми, чување на разновидноста и квалитетот на екосистемот, и спречување на опасностите и ризиците за животната средина. Мониторингот, непосредната заштита и промоција на регионот претставуваат главна цел за постигнување на одржливо управување и развој на животната средина.

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Мерките и активностите за заштита и унапредување на животната средина се од јавен интерес, заради што Општина Ресен е должна да планира соодветни активности и од својот буџет да обезбеди финансиски средства за таа цел.

Една од надлежностите на ЕЛС, согласно Законот за локална самоуправа, е управување со води и заштита на водите од загадување и спречување на загадување на водата. Согласно тоа, мониторингот и следење на квалитетот на водите се неопходни за постигнувањена целите за заштита на животната средина

Програмата ги утврдува активностите кои тековно се превземаат од Секторот за животна средина во Општина Ресен, со цел следење на состојбата на екосистемот на Преспанското Езеро, неговото крајбрежје и сливното подрачје, вклучувајќи:

- Редовен мониторинг на водата од Преспанското Езеро
- Редовен мониторинг на водата во сливното подрачје на Преспанското Езеро
- Редовен мониторинг во ПП Езерани

Тие активности се спроведуваат преку: теренски мерење и мерење во лабораторија.

Покрај тоа, дефинирани се и дополнителни активности, кои индиректно придонесуваат за заштитата и унапредувањето на животната средина, меѓу кои:

- Организираны едукативни посети од ученици и студенти, како од регионално, така и од национално ниво
- Работни средби и состаноци во просториите на Мониторинг станицата и Инфо центарот
- Дополнителни активности во склоп на заеднички проекти на Општина Ресен со невладини организации, научни институции и меѓународни донатори

IV. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Со цел зголемување на степенот на заштита на животната средина, секоја општина е должна да воведи програма со активности и мерки кон кои ќе се придржува во текот на предвидениот период. Што се однесува на заштитата на водата од Преспанското езеро, и заштитата на ПП Езерани, предвидени се следните мерки и активности:

IV.1. Активности и мерки на Мониторинг станицата за Преспанското Езеро во с. Стење

- Теренски активности
- Лабораториски активности
- Активности со еко – брод (и чамец)
- Организиран посетител од ученици и научни истражувачи
- Организациска на работилници
- Дополнителни активности
- Дополнителни услуги

IV.2. Активности и мерки на Инфо центарот на ПП Езерани во с. Езерани

- Планирање, организирање и спроведување на едукативни настани за ученици, посетители и сл.
- Одржување на инфо денови за настани врзани за заштита на природата
- Одржување на активности во функција на промоција на заштитеното подрачје
- Дополнителни активности

IV.3. Активности и мерки на чуварската служба на ПП Езерани

- Редовни, дневни и вечерни патроли во ПП Езерани
- Вонредни контролни интервенции во случај на илегални активности
- Вонредни контролни интервенции во случај на пожари, поплави и сл.
- Планирање, организирање и спроведување на едукативни/еколошки прошетки низ заштитеното подрачје ПП Езерани
- Набљудување и следење на состојбата во заштитеното подрачје
- Надзор врз спроведувањето на дозволените активности во заштитеното подрачје
- Грижа за одржувањето на инфраструктурните објекти во заштитеното подрачје и
- Дополнителни активности согласно Законот за заштита на природата

IV.4. Дополнителни активности и мерки за одржување на Мониторинг станицата во с. Стење и Инфо центарот во с. Езерани

IV.1. Активности и мерки на Мониторинг станицата за Преспанското Езеро во с. Стење

Определбата за вршење на мониторинг во заштитеното подрачје, е неопходна, за реализација на следните цели:

- Да се добијат статистички факти/податоци за квалитетот на водата во ПП ПЕ;
- Идентификување и следење на се вкупните параметри што влијат на квалитетот на водата;
- Идентификување на заканите
- Градење на капацитетите на локалната самоуправа за вршење на ефикасен мониторинг на водите на СП ПЕ и сливното подрачје

Главните активности на Мониторинг станицата во с. Стење се реализираат согласно мониторинг програмата изготвена од Хидробиолошки институт од Охрид, објавена на 22 јуни 2014 година, во рамките на проектот за заштита на Преспанското езеро. Согласно програмата, активностите генерално се распределени по долунаведениот редослед.

1. Теренски активности

1.1. Езеро

Излегување на терен по езеро, вршење in situ анализи и собирање примероци за лабораториски испитувања од 9 определени точки, од кои, на 3 точки се врши профилно анализирање (се анализира вода од 4 различни длабочини).

Анализирани точки: SP1 – Казан (0m, 10m, 20m, 30m); SP 2 – Пред остров (0m, 5m, 10m, 19m); SP3 – Централна (0m, 5m, 10m, 15m); SP4 – Наколец (0m); SP5 – Сливница (0m); SP6 – Асамати (0m); SP7 – Езерани 1 (0m); SP8 – Езерани 2 (0m); SP9 – Отешево (0m).

Фреквенција на активности

Во зависност од временските услови, предвидените излегувања на терен се следните:

- Јануари – мај: 1 излегување / месечно (на секои 30 денови)
- Јуни – Септември: 2 излегувања / месечно (на секои 15 денови)
- Октомври – Декември: 1 излегување / месечно (на секои 30 денови)

1.2. Реки

Во мониторинг програмата се опфатени сите поголеми речни водотеци кои директно се влеваат во Преспанското Езеро. Целта на нивното мониторирање е следење на степенот на онечистување кое тие го предизвикуваат врз Преспанското Езеро.

Се анализираат: Голема, Источка, Кранска и Брајчинска Река, со вкупно 8 испитувани точки: SPR 1 – Голема Река (горен тек); SPR 2 – Голема Река (Макпетрол); SPR 3 – Голема Река (Бела Црква); SPR 4 – Источка Река; SPR 5 – Брајчинска Река (горен тек); SPR 6 – Брајчинска Река (долен тек); SPR 7 – Кранска Река (горен тек); SPR 8 – Кранска Река (долен тек).

Фреквенцијата на испитувања, во зависност од временските услови, е 1 излегување / месечно, меѓутоа, во случај на забележани абнормални резултати и појави, се излегува и до 2 пати / месечно.

2. Лабораториски активности

Покрај *in situ* испитуваните параметри (температура, боја, матноста, рН, кондуктивитет и растворен кислород), излегувањата на терен се проследени со лабораториски испитувања на примероците вода. Лабораториски испитувани параметри, и кај езерската и кај речните водни примероци се:

- Концентрација на вкупен азот
- Концентрација на вкупен фосфор
- Концентрација на амонијак
- Концентрација на фосфати
- Концентрација на нитрити

Времетраењето на лабораториските активности зависи од бројот на проби за анализа, најчесто, 3-4 работни денови после излегувањето на терен.

3. Активности со еко брод и чамец

Покрај примарните активности, мониторинг на водата од Преспанското Езеро, еко бродот се користи и за дополнителни, научно – истражувачки активности поврзани со заштитата и унапредувањето на водениот екосистем. Ваквиот тип на истражувања, кои најчесто се дел од проекти на надворешни институции во соработка со Општина Ресен, се спроведуваат преку претходен Договор на секторот за животна средина од Општина Ресен и институцијата која го спроведува истражувањето, со претходно одреден ценовник за користење на просториите и еко бродот. Фреквенцијата на ваквите активности зависи од потребите на проектите. Покрај еко бродот, и обезбедениот чамец е наменет за спроведување на тековните активности.

4. Организирани посети од ученици

Тековно, Мониторинг станицата во с. Стење е посетувана од групи ученици, како од регионално, така и од национално ниво. Целта на ваквите посети е здобивање на примарно познавање за функционирањето и примарната намена на станицата, како и за мерките и активностите кои се преземаат за заштита на Преспанското Езеро.

5. Организација на работилници

Мониторинг станицата со нејзините капацитети е место за одржување на работилници и конференции од научен карактер за потребите на тековните проекти.

6. Дополнителни мониторинг активности

Покрај вообичаените мониторинг активности, вработените во станицата, заедно со ренџерската служба, се директно вклучени во мониторинг на карактеристични видови во и околу Преспанското Езеро. Станува збор за видови кои се на листата на заштитени, вклучувајќи: мониторинг на птици, мониторинг на видра, мониторинг на хабитати, мониторинг на вилински коњчиња. Активностите се реализираат како дел од проект на Општина Ресен со Македонското Еколошко Друштво (МЕД), чија основна цел е зачувување на биодиверзитетот во ПП Езерани и Споменикот на природата Преспанско Езеро, и истите се најфреквентни во текот на пролетниот и летниот период.

7. Дополнителни услуги

Врз основа на претходно одреден ценовник, донесен со Одлука на Советот на Општина Ресен, просториите во Мониторинг станицата, хемиската и биолошката лабораторија и еко бродот се достапни за изнајмување за научно – истражувачки цели. Покрај тоа, како тековни услуги кои ги нуди станицата, се и издавање на сместувачките капацитети на групи истражувачи од земјата или странство.

IV.2. Активности и мерки на Инфо центарот на ПП Езерани во с. Езерани

Инфо центарот за ПП Езерани, лоциран во ОУ Браќа Миладиновци во с. Езерани, е пуштен во функција во октомври 2013 година, со примарна цел, спроведување на посети, пречек, запознавање и упатување на посетители за состојбата на ПП Езерани, со сите природни богатства и видови кои егзистираат на неговата територија.

IV.3. Активности и мерки на чуварската служба на ПП Езерани

Во функција на ПП Езерани е ренџерската служба, составена од тројца ренџери, чија основна задача е контролирање и спроведување на Законот за заштита на животната средина во рамките на заштитеното подрачје. Генерално, активностите на ренџерската служба/чуварската служба, се сведуваат на:

1. Редовни, дневни и вечерни контроли во ПП Езерани

Поради потребата од секојдневно следење на состојбата во ПП Езерани, ренџерската служба врши секојдневни контроли во ПП Езерани, опфаќајќи го подрачјето од Сирхан до Езерани. Во зависност од временските услови, контролите се спроведуваат со ренџерскиот џип и пешки, со цел, секојдневно добивање информации за ситуацијата на заштитеното подрачје. Контролите се реализираат групно или поединечно, во зависност од потребата за мониторирано подрачје.

Фреквенцијата на контроли: секојдневно, дневни и вечерни.

2. Вонредни контролни интервенции во случај на илегални активности, пожари, поплави и сл.

Во ПП Езерани, како заштитено подрачје, се забранети сите активности кои опфаќаат искористување на неговите природни богатства. Тука влегуваат: забрана

за лов и риболов, забрана за ископување на песок и забрана за сечење дрва. Поради традиционалните навики на локалното население за искористување на природните ресурси, неопходни се вонредни интервенции од ренџерската служба, без разлика на работното време. Покрај тоа, не ретко е и палењето на пожари, што повторно, ја наметнува потребата за излегување на терен.

Фреквенцијата на вонредните активности зависи од тековните потреби во ПП Езерани.

3. Планирање, спроведување и организирање едукативни/еколошки прошетки низ ПП Езерани

Постојано, ПП Езерани е локација од интерес за ученици, научни соработници и други групи на посетители од регионално и пошироко ниво. Вообичаено, турите се сведуваат на пречек и краток вовед за ПП Езерани во Инфо центарот од страна на ренџерската служба, а потоа упатување кон ПП Езерани, пропратени од ренџерите, со цел разгледување на заштитеното подрачје со сите природни убавини. Најчесто, групите се упатуваат до посматрачницата во ПП Езерани од каде имаат најубав увид на целата локација.

Фреквенцијата на тури: зависно од потребите на училиштата и другите посетители.

4. Надзор врз спроведувањето на дозволените актив-ности во заштитеното подрачје

Постојано, во рамките на своите активности, ренџерската служба/чуварската служба е присутна со засегнатите страни кои вршат некои од дозволените активности во границата на паркот.

Фреквенцијата на присуство, секогаш кога има такви активности

5. Грижа за одржувањето на инфраструктурните објекти во заштитеното подрачје и

Една од обврските на ренџерската служба, согласно Законот, е одржување на инфраструктурните објекти во заштитеното подрачје, како што се: инфо центарот во Езерани, едукативните патеки, посматрачницата, инфо таблите и др.

6. Дополнителни активности

Покрај вообичаените активности, Инфо центарот во с. Езерани и ренџерската служба, се дел од дополнителни активности, работилници, едукативни тури и семинари, во склоп на проекти на Општина Ресен, самостојни или во соработка со невладини организации. Меѓу нив се вклучуваат и теренски активности за мониторинг на заштитените видови во и околу Преспанското Езеро: птици, видра, вилински кончиња, како и мониторинг на специфични хабитати.

Фреквенцијата на дополнителните активности зависи од потребите, додека мониторингот на видовите и хабитатите се најфреквентни во текот на пролетниот и летниот период.

IV.4. Дополнителни активности и мерки за одржување на Мониторинг станицата во с. Стење и Инфо центарот во с. Езерани

Покрај вообичаените, дел од активностите и мерките на вработените во Мониторинг станицата во с. Стење и ренџерската служба од ПП Езерани, се и одржување на просториите и дворните површини, кои вклучуваат, постојано чистење и одржување на хигиената, косење на тревата, како и одржување на ренџерскиот џип и еко бродот.

Крајната цел на управувањето со екосистемот, како што е водата, е подобрувањето на управувањето со водните ресурси со кој ќе се овозможи финансиска самоодржливост на системот.

За постигнување на таква цел потребно е во иднина да се интензивираат активностите во насока на: воспоставување на сеопфатен мониторинг систем на водите во заштитеното подрачје, воспоставување на систем за процена и изработка на Планови за управување со ризици, зајакнување на институцијалните капацитети на локално и централно ниво за спроведување на политики во сектор води и секако зголемување на степенот на инвестиции во подобрувањето со управувањето со водните ресурси како природни екосистеми.

Составен дел на оваа Програма е следниот табеларен преглед на мерки и активности, како и преглед на извори на финансирање на мерките и активностите во Програмата.

·									
·									
I.									
1.	(,)		2020 .	35.000					
2.	-		2020 .	100.000					
3.	(, ,)		2020 .	10.000					
4.			2020 .	25.000					
5.	-		2020 .	10.000					
6.			2020 .	30.000					
			4.1	210.000				4.1	210.000
II.									
7.			2020 .	30.000					
8.			20120 .						
9.	(, ,)		2020 .	15.000					
10.			2020 .	5.000					
11.			2020 .	30.000					
12.			2020 .	60.000					
			4.2	140.000				4.2	140.000
III.									
13.	/		2020 .	10.000					
			4.3	10.000				4.3	10.000

V.

2020 , 2020 .

I	210.000,00	/	210.000,00
II	140.000,00	/	140.000,00
III	10.000,00	/	10.000,00
	360.000,00	/	360.000,00

VI.

VII.

- 1.
- 2.
- 3.

“ ”

. 08-2409/18
02.12.2019

c.p.

15.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Програмата за заштита на природата во Парк на Природата Езерани за 2020 година

Се објавува Програмата за заштита на природата во Парк на Природата Езерани за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/15
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 98 став (1) и став (6) од Законот за заштита на природата ("Службен весник на Република Македонија" број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), член 7 став (4) од Правилникот за содржината на плановите за управување со заштитените подрачја и годишните програми за заштита на природата ("Службен весник на Република Македонија" број 26/12), а во врска со член 22 став (1) точка 2, член 62 став (1) од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" број 5/02), член 23 став (1) точка 43 од Статутот на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина Ресен" број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на општина Ресен на седницата одржана на ден 02.12.2019 година, донесе

ПРОГРАМА **за заштита на природата во ПП Езерани за 2020 година**

I. ВОВЕД

Годишната програма за заштита на природата во Паркот на природата Езерани (ППЕ) за 2020 година е изготвена врз основа на обврската која произлегува од член 98 став (1) и став (6) од Законот за заштита на природата ("Службен весник на Република Македонија" број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), како и согласно член 7 став (4) од Правилникот за содржината на плановите за управување со заштитените подрачја и годишните програми за заштита на природата ("Службен весник на Република Македонија" број 26/12) според кој годишната програма за заштита на природата треба да содржи:

- акции кои треба да се спроведат во рамките на секоја програма и/или подпрограма од планот за управување во тековната година со индикатор за спроведување на акцијата и одговорно лице/тело за спроведување;
- потребни човечки ресурси и опрема, како и потребни обуки за реализирање на акциите;
- потребни финансии за спроведување на секоја акција (посебно плати за вработените и тековно одржување/трошоци);
- планирани активности за соработка/консултации со засегнатите страни;
- тековни проекти или проекти кои се очекува да започнат во тековната година;
- други активности во заштитеното подрачје; и
- други извори на финансирање.

Предлогот за Годишната програма за 2020 година произлегува од Планот за управување со Паркот на природата Езерани за периодот 2012-2021 кој е усвоен од Општина Ресен, по претходно прибавената согласност од

Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање (допис број 1732/10 од 27.08.2012 година). По добивање на согласност за програмата за 2020 година, доколку има забелешки од Управата за животна средина, ќе се пристапи кон измени, согласно забелешките и препораките од Управата, а потоа истата ќе биде спроведена.

Согласно Планот за управување, активностите се групирани во 6 програми:

- (1) Спречување и/или ублажување на ефектите од земјоделското производство во близина на ПП Езерани,
- (2) Спречување и/или ублажување на ефектите од несоодветните комунални дејности во близина на ПП Езерани;
- (3) Истражување, конзервациски активности и мониторинг;
- (4) Едукација, информирање, промовирање и подигање на јавната свест;
- (5) Имплементација на релевантните закони и Законот за прогласување на локалитетот "Езерани" на Преспанското Езеро за Парк на природата; и
- (6) Намалување или управување со факторите кои влијаат врз засилување на природните еколошки промени на кои подлежи ППЕ.

Согласно ПУ, за секоја од 6-те програми е поставена цел за чие остварување со поставени подетални или специфични цели според кои активностите од програмата се групирани во подпрограми.

Треба да се спомне дека Годишната програма за 2020 година вклучува активности кои се отпочнати со реализација во текот на претходните години, како и активности кои се предвидени за 2020 година како што е предвидено со Планот за управување. На овој начин, со реализација на Годишната програма за 2020 ќе се продолжи со правење на значаен исчекор кон спроведување на Планот за управување како што беше во изминатата 2019 година.

Годишната програма за заштита на Парк на природа Езерани содржи 36 активности групирани согласно горе споменатите 6 програми. Во табелата е даден преглед на сите активности предвидени за 2020 година и динамиката за нивно спроведување, додека деталните информации за секоја од нив се дадени во табелите во следните поглавја, согласно Правилникот за содржината на плановите за управување со заштитените подрачја и годишните програми за заштита на природата.

Во наредниот период, Општина Ресен, целосно ќе биде посветена на реализација на обврските кои произлегуваат од новите проекти:

- ✚ Подобрување на управувањето со заштитените подрачја,
- ✚ ПОНТ,
- ✚ Екопотенцијал-Подобрување на идните придобивки од екосистемите преку набљудување на Земјата.

Проектите имаат за цел да ја подобруваат заштитата на природата и да промовираат одржливо користење на природните ресурси, да го зголеми капацитетот на структурите за управување на заштитените подрачја, локалните самоуправи и граѓанските организации за управување и промовирање на заштитените подрачја и природните ресурси на професионален и одржлив начин со посебен акцент на подрачјето погодно за мрежата Натура 2000, односно пилот подрачје Натура 2000.

Оваа програма, во процес на изработка, од моментот на изготвување на листа на податоци за подрачјето преку процена на заканите во подрачјето до оцена на резултатите односно постигнувањата, е изработена согласно МЕТТ-алатката која ги дава насоките како до поефективно управување со заштитеното подрачје Парк на природа Езерани.

Програма 1: Спречување и/или ублажување на ефектите од земјоделското производство во близина на ПП Езерани

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни Ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Подпрограма 1.1: Да се спречи деградација, фрагментација и конверзија на стаништата во ППЕ							
1. Поставување на јасна граница на ПП Езерани	Маркирана и јасно определена граница	1	Општина Ресен Тело за управување со Езерани парк на природа	Јавни набавки	100.000	Донатори, Општина Ресен	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЗШВ, ЈК Пролетер, ЈПМШ/Ресен
2. Подигање на јавната свест на засегнатото локално население (види подпрограма 4.2)	Спроведување на информативни состаноци, предавања во засегнати месни заедници, основни училишта и средно училиште и медиумски презентации	1	Тело за управување	Јавни набавки	30.000	Донатори, Општина Ресен	Општина Ресен, НВО-и, истражувачки институции, локални месни заедници, основни и средно училиште
Подпрограма 1.2: Да се спречи уништувањето на стаништата и видовите засегнати од ваквите активности							
3. Подигање на свеста кај земјоделците	Спроведување на информативни состаноци, одржување на трибини	2	Општина Ресен, Тело за управување		30.000	Донатори, Општина Ресен	Индивидуални земојделци, Сојуз на земјоделски здруженија, Општина Ресен, НВО-и, МЗШВ
Подпрограма 1.3: Да се спречи намалувањето на подземната вода заради деградација на стаништата и видовите кои зависат од големата влажност							
4. Забрана на индивидуално дренирање во рамките на ППЕ	Нема индивидуално дренирање во рамките на ППЕ	1	Општина Ресен, Тело за управување	/	/	/	Засегнати месни заедници, водостопанство, индивидуални земојделци, МЗШВ, Општина Ресен
Подпрограма 1.6: Намерни пожари							

5. Подигање на јавната свест	Изготвени брошури и летоци за негативното влијание на пожарите врз ПП Езерани и природните вредностите	1	Тело за управување, Општина Ресен	Јавни набавки	8.000	УНДП, Општина Ресен	Општина Ресен, Македонски Шуми, ЦУК, ДЗС, ТУПРЕ
6. Зголемена контрола на чуварската служба	Спроведување на редовни патролни контроли	1	Тело за управување, Општина Ресен	Јавна набавка	80.000	Општина Ресен	Општина Ресен, Македонски Шуми, ЦУК, ДЗС, ТУПРЕ

Програма 2: Спречување и/или ублажување на ефектите од несоодветните комунални дејности во близина на ПП Езерани

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Подпрограма 2.1: Решавање на проблемот со земјоделскиот и комуналниот отпад во близина на ППЕ и поширокиот регион							
7. Создавање ефикасен систем за преработка на отпадот од приносот на овоштарниците (комбинирано со материјалот добиен од ППЕ)	Ефикасно функционирање на системот за собирање на биоразградлив органски отпад во населените места околу подрачјето на Парк на природа Езерани	1	Општина Ресен	Јавни набавки	1.250.000	Општина, ЈКП Пролетер УНДП и донатори	Општина Ресен, ЈКП Пролетер и УНДП
8. Воведување систем за преработка на отпадот од кроење – брикетирање / пелетирање (види подпрограма 3.6)	Интегрирање на управувањето со биоразградливиот отпад во системот за управување со отпад во Општина Ресен	2	Пролетер, УНДП и Општина Ресен	/	/	/	Општина Ресен и ЈКП Пролетер
9. Подигање на јавната свест за штетноста на отпадот во ЗПЕ и воопшто (види потпрограма 4.2)	Спроведени едукативни кампањи	2	Општина Ресен	Јавни набавки	30.000	Донатори, Општина Ресен	Пролетер, Општина, НВО
Подпрограма 2.2: Ефикасно третирање на отпадните води во регионот							

10. Отстранување на дел од трската и нејзина обработка (брикетирање / пелетирање / производство на сувенири или друго) (види потпрограма 3.6)	Спроведување на план за управување со трската	2	Пролетер, Општина	/	/	/	Пролетер, Општина, НВО-и
Подпрограма 2.3: Контрола за ископување на песок во границите на ППЕ							
11. Контрола на искористување на песокот преку обиколки по специјално дизајнирани протоколи на чуварската служба	Изготвени протоколи и спроведени од тројца вработени ренџери со дефинирани задачи	1	Тело за управување, Општина Ресен	/	/	/	Општина Ресен, Водостопанство
12. Подигање на јавната свест	Спроведени обуки	2	Тело за управување	/	/	/	Општина Ресен, УНДП, НВО-и, засегнати месни заедници

Програма 3: Истражување, конзервациски активности и мониторинг

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни Ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Подпрограма 3.1: Соработка со научни институции, невладини организации и студентски здруженија							
13. Потпишување на меморандуми со НВО-и, научни институции и други	Потпишан меморандум	1	Тело за управување	/	/	/	Општина Ресен МЖСПП, УНДП и НВО-и
14. Воспоставување контакти и остварување соработка со меѓународни институции за наука и заштита	Остварена соработка, посети и формирање на тело за соработка	1	Тело за управување	/	/	/	Општина Ресен МЖСПП, УНДП, НВО-и
Подпрограма 3.2: Определување на инпут на загадувачки материи од Голема Река							

15. Воспоставување мониторинг на Голема Река и подземните води	Спроведување на мониторинг	2	Општина Ресен, Донатори	/	/	/	УНДП, Општина Ресен, ХБЗ,
Подпрограма 3.5: Ревитализација на преостанатата еволава шума во ППЕ							
16. Изработка на студија за рехабилитација на еволовата шума	Изработена студија	2	УНДП, МЕД,	/	/	/	Општина Ресен
Подпрограма 3.8: Управување со алохтони и инвазивни видови							
17. Изработка на Програма за отстранување на туѓите и инвазивни видови во согласност со можностите	Изготвена програма	2	УНДП, Истражувачи институции		100.000	Донатори, Општина Ресен	Општина Ресен
18. Соработка со концесионерот на рибниот фонд и управувачот на Преспанското Езеро за контрола на туѓите видови	Потпишување и спроведување на меморандум за соработка со концесионерот на рибниот фонд	1	Општина Ресен, Концесионер	/	/	/	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЖСПП, МЗШВ, МТВ, ЈКП Пролетер,

Програма 4: Едукација, информирање, промовирање и подигање на јавната свест

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни Ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Подпрограма 4.2: Подигање на свеста кај локалното население за штетните последици од земјоделските и комунални активности							
19. Креирање на едукациона програма за локално население која ќе опфати: (види потпрограми 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1 и 2.3) пречистување на водите	Усвоена програма	1	Тело за управување, Општина Ресен	Јавни набавки	10.000	Општина Ресен, ПОНТ	Општина Ресен, МЗШВ, МЖСПП, МТВ, месни заедници
Подпрограма 4.3: Подигање на свеста кај локалното население за општото значење за биодиверзитетот на ППЕ							
20. Креирање на програма за едукација на локално население	Усвоена програма	1	Општина Ресен, Истражувачки организации	Јавни набавки	10.000	Општина Ресен	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЗШВ, МЖСПП/Сектор природа и ККЈ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
21. Предавања во основни училишта и средно училиште	Спроведени предавања	1	Тело за управување, Општина Ресен	/	/	Општина Ресен	Општина Ресен, Истражувачки организации, средно и основни училишта, МЖСПП/Сектор природа и ККЈ, МОН
Подпрограма 4.4: Едукација на јавноста и промоција на ППЕ							

22. Спроведување на специјално дизајнирани тури за посетители	Дизајнирани тури	1	Тело за управување, Општина Ресен	/	/	/	Општина Ресен, Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЖСПП/Сектор природа и ККЈ, МЛС, МЗШВ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
23. Едукациски патеки за ученици	Дизајнирани и едукативно исмислени патеки	1	Тело за управување, Општина Ресен, Донатор	/	/	/	Општина Ресен, Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЖСПП/Сектор природа и ККЈ, МЛС, МЗШВ, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
24. Биолошки водичи	Изготвен водач	2	Тело за управување, Општина Ресен, Донатор		100.000	Општина Ресен, Донатори	Експерти, Општина Ресен
Подпрограма 4.5: Воведување на транспарентно работење на ППЕ (во однос на мерките и активностите)							
25. Презентација на годишната програма пред локалното население и засегнатите страни	Презентирана програма	1	Општина Ресен	/	/	/	/
26. Формирање на совет на засегнати страни	Формиран совет на засегнати страни и донесени статут и правилници за работа	1	Тело за управување, Општина Ресен	/	/	/	Месни заедници кои граничат со подрачјето: Волкодери, Покрвеник, Перово, Грнчари, Асамати, Езерани, МЖСПП/Сектор природа, МЗШВ/ПЕ Ресен, ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен, ЦУК, ДЗС, Ловни здруженија, Риболовни здруженија, МЕД, локални НВО-и

Подпрограма 4.6: Јавно информирање во рамките на ППЕ							
27. Изработка на WEB портал и одржување на истиот или вклучување на Езерани во веќе постоечките портали за Преспанско Езеро или Преспа Парк користење на медиумите	Дизајнирана веб страна	1	Општина Ресен, Тело за управување	Јавни набавки	35.000	УНДП, Општина Ресен	МЖСПП/Сектор природа, ККЈ и МИЦЖС, МИОА, МК, МЕ/Сектор туризам
28. Користење на медиумите	Медиумска промоција	1	Општина Ресен	/	/	/	/

Програма 5: Имплементација на релевантните закони и Законот за прогласување на локалитетот „Езерани“ на Преспанското Езеро за Парк на природата

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни Ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Подпрограма 5.1: Стопирање на нелегален неодржлив риболов							
29. Трајна забрана на риболов во ППЕ (делот во Преспанско Езеро и Голема Река) во координација со планот за управување со рибниот фонд	Целосно спроведување на планот и законот	1	Општина Ресен, концесионер	/	/	/	Риболовни здруженија, Државен инспекторат за животна средина, Државен инспекторат за рибарство и аквакултура, МВР/ПСОН Ресен
30. Соработка со одговорните институции (полиција, концесионери на соседните подрачја)	Воспоставени редовни консултации	1	Општина Ресен, тело за управување,	/	/	/	/
Подпрограма 5.2: Стопирање на нелегален неодржлив лов							
31. Соработка со одговорните институции (полиција, концесионери на соседните подрачја)	Воспоставени редовни консултации и асистенции	1	Општина Ресен, полиција	/	/	/	/

Подпрограма 5.3: Стопирање на нелегална сеча							
32. Примена на законска регулатива (изработка на брошура за законските обврски)	Изработка на пропаганден материјал	1	Општина Ресен, Тело за управување	Јавни набавки	20.000	Општина Ресен	/
Подпрограма 5.4: Целосна и правилна имплементација на законите							
33. Посета на слични заштитени подрачја (законската регулатива и одржливото управување на заштитените подрачја)	Реализирана студиска посета на заштитено подрачје	1	ПОНТ, Општина Ресен	/	/	ПОНТ, донатори	Општина Ресен, МЖСПП/Сектор за природа
34. Идентификација на донатори	Формирање и ажурирање на база на донатори	1	Општина Ресен	/	/	/	Влада на РСМ, МФ МЖСПП

Програма 6: Намалување или управување со факторите кои влијаат врз засилување на природните еколошки промени на кои подлежи ППЕ

Активности	Индикатор	Приоритет	Имплементатор	Потребни Ресурси	Трошоци	Извори на финансирање	Засегнати страни / предуслови
Подпрограма 6.2: Ублажување на процесот на еколошка сукцесија на стаништата							
35. Подобрување на ефикасноста на станицата за пречистување (општина Ресен)	Надградување на системот и технологијата за прочистување	1	ЈКП Пролетер		/	Донатори	Општина Ресен,
Подпрограма 6.3: Ублажување на ефектите што ги носат климатските промени							

36.Процена на придонес кон ублажување на последиците од климатските промени (секвестрација на јаглерод) со обновата на евловата шума донатори	Изготвена студија	3	Истражувачки организации	/	/	ПОНТ, МЕД	Општина Ресен, Донатори
---	-------------------	---	--------------------------	---	---	-----------	-------------------------

II - ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за заштита на природата во ПП Езерани за 2020 година, ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година, и од донаторски средства.

Во Буџетот на Општина Ресен, за реализација на мерките и активностите содржани во Програмата, потребно е обезбедување на средства во вкупен износ од 300.000,00 денари.

III - ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката за реализација на Програмата ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од обезбедувањето на средствата во Буџетот на Општина Ресен.

IV - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен,
2. За реализација на мерките и активностите содржани во Програмата надлежен е Секторот за животна средина при Општина Ресен,
3. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Ресен".

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/19
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

16.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за управување со отпад
во Општина Ресен за 2020 година

Се објавува Програмата за управување со отпад во Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/16
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

19 (1) 2
(" 68/04, 71/04, 107/07, 102/08,
143/08, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 63/16
) , 22 (1) 4, 62 (1) " 5/02) 23
(1) 47 ("
" 7/10, 13/13, 8/15 11/15),
02.12.2019 ,

("
" 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12,
147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 63/16),

/ / , /
.
,
,
.
,
.
,
,
.

().

:
)
)
)
)
)
)

) ;
)
);
);
);
);
);
);
);
);

19 (68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 63/16)

(23, 2 3),

28-

j (2008-2020)
(2009-2015).

1.

1.1.

(),

85 %

100 %

2019

2014

15

1
2017-2019

1.

2017-

2019

			2017		2018		2019	
			t	m ³	t	m ³	t	m ³
(20 02)								
1		20 02 01	27	108	35	140	30	120
2		20 02 02	-	-	-	-	-	-
3		20 02 03	20	80	70	280	60	240
-			47	188	105	420	90	360
(20 02)								
(20 03)								
1		20 03 01	5002	20008	5789	23156	5000	20000
2		20 03 02	49	392	49	196	158	630
3		20 03 07	-	-	-	-	-	-
4		20 03 03	59	236	62	248	88	350

4

5		20 03 99	101	404	247	988	188	750
			5211	21040	6147	24588	5434	21730
		(20 03)						

23.79 %

50,49 %

2

3

2.

2017-2019

			2017		2018		2019	
			t	m ³	t	m ³	t	m ³
(15 01)								
1		15 01 01	22		19		20	
2		15 01 07	6		6		7	
3		15 01 02	29		25		25	
4		15 01 04	9		10		10	
5		15 01 03	-		-		-	
		(15 01)	66		60		62	

3.

2017-2019

			2017		2018		2019	
			t	m ³	t	m ³	t	m ³
(19 08)								
1		19 08 05	20		20		20	
2		19 08 01	-		-		-	
		(19 08)	20		20		20	

1.2.

“ ”

27 ,
1.100 , 7 3 1.100 7 3.
7 3. 55 1.100 10
120 ,
- ,
120

:

-1

-

-

- .4 6

-11 - 29

-

- 29

-

-

-

-

-

-2

-

-

-7

-

-

-

-11 - 29

- . - 11

-

- - 29

-

-

-
 -
-3
 -29
 -
 -
 -
 -
 -11
 -
 -11 -
-4
 -
 -
 -
 -4
-5
 -
 -
 -
 -
 -11 - 29
 - 11
 -
 -
 - -
 - 29
 ,
 .

- 1
 -
 -
 -
 -
- 2
 -
 -
 -
- 3
 -
 -
 -
- 4

-
-
-
-
-5
-
-
-
-
-

/

:

,

,

.

,

,

,

,

,

,

.

,

,

.

,

,

.

/

:

,

,

,

,

.

120

3
400

.

,

.

.

/

,

,

.

,

840,00

.

1:1

5-7
48

,

,

,

6 ()

7 3.

8

8 () 120 55 30 ()
:

" "

2018

25

2016

2017, 2018 2019 7 m³

2014

(, ,) 2015

() 1600

2016 1200³

2019

400³

LESS WASTE 2. 2019

2020

2020

100 200

2.

1.600

15

85

()

100 2

10

3. /

)

)

)

)

(

.)

)

)

,

,

4.

,

.

,

,

,

:

)

)

)

,

)

,

,

,

)

)

)

)

)

1.1 ³

12

50 , 2016

5 3.

2019

5.

5.1.

(,) ,

5.2.

4

/

LESS WASTE 2

6.

7.

8.

9.

2020

10.

11.

12.

48

2013

EuropeAid/ 136347 /IH/SER/MK.

2007-

3
18.4.2017

EuropeAid /136347/ IH/ R /
() -
2007-2013 (2007-2013),

.4/17.

)

2020

,

,

.

,

.

:

,

1:

()

)		2020	/	/
()-				
)		2020	/	/
)	,	2020	/	/

:

()

()

1:

(1.1 ³)

--	--	--	--	--

))))	80 (1.1 ³) -	,	2020	1 230.000	,
)	500 (120 l) -	,	2020	750 000	,

2:

)	1	,	2020	3.198.000	,

3:

)))	2019	,	2020		,

M

4:

--	--	--	--	--	--

)	,	2020	60.000	,
)	,			,

5: ()*

)	,	2020	300.000	,
a	,			,

* , 2020

5:

)	,	2020	60.000	,
)	,			,

:

1:

)	,		50.000	,
)	/	-		,

-				
---	--	--	--	--

2:

) ()) (1-2 : - , -)		2020 1-2	10.000	,

:

1:

) (* , **)) ;	,	2020		

2:

)				
)				
)	-	2020	30.000	,
)				
)				

3:

() , ,

)				
)	,	,	300.000	,
)	-	2020		,
)				

**

10 (, , : -) 10 , , - (, ,) 2 , ,) ,

4:

)		2020	/	

5:

)	,	2020	10.000	,
)				,

6:

)	,	3	,	
			100.000	

:

()

1:

- ,

,

J		,	2020	10.000
J	a	,	2020	60.000
J			2020	30.000
J	:	,	2020	30.000
J			2020	2.447.700
J	,	,	2020	2.952.000
J			2020	2.829.000
J	500	120	2020	615.000
				LESS WASTE 2
				LESS WASTE 2
				LESS WASTE 2
				LESS WASTE 2

:

1:

J			2020	61.500
J				,

2:

)				
) /		2020	615.000	
)				
)				
)				

3:

)				
)			/	
)		2020		
()				

:

1:

) ,			10.000	

2:

--	--	--	--	--

J , , , ,)			20.000	,
----------------------------	--	--	--------	---

3:

			/	/
--	--	--	---	---

4:

			/	/
)		2020	/	/

:

1:

			/	/
) ()	,	2020	/	/

2:

) ()	,	2020	/	/

3:

)) ()	,	2020	/	/

4:

)) ()	,	2020	/	/

5:

()	,	2020	/	/

: 15.778.200,00

: 906.500,00

13.

, 2020 , “ 2” “ ”.

14.

,

15.

1.

2.

3.

“

”.

“

.

.08-2409/20
02.12.2019

c.p.

17.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за заштита на животната средина и природата на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година

Се објавува Програмата за заштита на животната средина и природата на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/17
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

23 (1) (" 22 (1) 2, 62 (1) " 5/02)
" 8 (" " 7/10, 13/13, 8/15 11/15),
02.12.2019 ,

2020

l

)

)

)

è

, è

II

III

(2020)
(, ,)
)

- ;
- , ;
- ;
- ;

4.3.

;

4.4.

;

4.5.

;

4.6.

;

4.7.

;

4.8.

4.1.

” . 24/12) (“ . 51/11)

-

2020

-

2020

4.2.

2023

” “
2020
2020

2020 –

2020 ,

2014

“ ”

“ ”

4.3.

,

,

,

,

:

-

-

-

-

,

-

.

4.4.

,

.

4.5.

2020

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

:

)
)

)

)

)

)

(, , , ,) , , , ,

)

4.6.

- “ ” , “ - ” ()
 - “ ” ,
 - “ 2” , 2014-
 2020
 - “ ” , 2014-
 2020
 -

4.7.

2020 / : 2020 -
)
) 2023
)
)
)
)

4.8.

:

)

)

“ ”,

)

-

,

)

(,

)

,

.

.	.							
4.1								
1.			2020 .	30.000 .			30.000 .	
2.			2020 .	10.000 .			10.000 .	
3.			2020 .	20.000 .			20.000 .	
4.			2020 .	10.000 .			10.000 .	
5.)))))	:	2020 .			2.160.000 .	2.160.000 .	
6.) 1 ()) 1 ()) 1 ())) 1 ()) 2 ()) 3) 6) 5))	:	2020 .			3.052.100 .	3.052.100 .	
7.		18 1 2 160				1.253.200 .	1.253.200 .	
			125 4.1	70.000 .		4.1	6.535.300 .	

4.2								
8.			2020 .	10.000 .				10.000 .
9.	“	”	2020 .	30.000 .				30.000 .
10.	:		2020 .	10.000 .				10.000 .
11.	(2020-2023)		2020 .	5.000 .				5.000 .
				4.2	55.000			4.2
4.3								
12.	()	2020 .	30.000 .				30.000 .
13.			2020 .	10.000 .				10.000 .
14.			2020 .	10.000 .				10.000 .
15.			2020 .	30.000 .				30.000 .
16.			2020 .	30.000 .				30.000 .
17.	-	,	2020 .	60.000 .				60.000 .
				4.3	170.000 .			4.3
4.4								
18.			2020 .	30.000 .	30.000 .			60.000 .
19.			2020 .	10.000 .				10.000 .

24.	-		2020	.	20.000	.		30.000		50.000	.	
25.	'		2020	.	20.000	.				20.000	.	
26.	'		2020	.	600.000	.				600.000	.	
			4.6		650.000	.			4.6	700.000	.	
4.7												
27.	(4.1)	2020	.	/			615.000	.	61.500	.	
28.	2020 – 2023		2020	.	30.000	.				30.000	.	
29.			2020	.	300.000	.				300.000	.	
30.			2020	.	60.000	.				60.000	.	
			4.7		390.000	.			4.7	1.066.500	.	
4.8												
31.	()	2020	.	100.000	.		1.500.000	.		1.600.000	.
32.	-	/	2020	.	30.000	.		90.000	.		120.000	.
33.			-		15.000	.				15.000	.	
34.			-		15.000	.				15.000	.	
			4.8		160.000	.			4.8	1.750.000	.	

V

2020

” “
”

“

”

4.1	70.000 .	6.465.300 .	6.535.300 .
4.2	55.000 .	/	55.000 .
4.3	170.000 .	/	170.000 .
4.4	80.000 .	60.000 .	140.000 .
4.5	100.000 .	150.000 .	250.000 .
4.6	650.000 .	50.000 .	700.000 .
4.7	390.000 .	676.500 .	1.066.500 .
4.8	160.000 .	1.590.000 .	1.750.000 .
	1.675.000 .	8.991.800 .	10.666.800 .

VI

VII

- 1.
- 2.
- 3.

“

”

.08-2409/21
02.12.2019

c.p.

18.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за изработка и донесување на Локален план за управување со отпад (2020-2023)на Општина Ресен

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка и донесување на Локален план за управување со отпад (2020-2023) на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/18
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија,, број 5/02) и член 23 став (1) точка 8 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен,, број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 02.12. 2019 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

За отпочнување постапка за изработка и донесување на Локален план за управување со отпад (2020-2023) на Општина Ресен

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од изработка и донесување на Локален план за управување со отпад (2020-2023) на Општина Ресен (во натамошниот текст ЛПУО).

Член 2

Изработката и донесувањето на ЛПУО на Општина Ресен е во согласност со член 18 од Законот за управување со отпад (“Службен Весник на Република

Македонија” број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16).

Член 3

ЛПУО на општина Ресен претставува стратешки документт кој ќе обезбедува услови за рационално и одржливо управување со отпад и ќе ги дефинира целите, мерките, програмите и инфраструктура потребни за одржливо управување со отпад согласно националните и локалните приоритети.

Член 4

ЛПУО, согласно Законот за управување со отпад, се донесува за период не помал од три години, а не подолг од шест години.

Член 5

Градоначалникот на Општина Ресен, со Решение, ќе номира проектен координатор за изработка и донесување на ЛПУО.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

БР. 08-2409/22
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

19.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за реализација на активностите на Општина Ресен од областа на заштитата и спасувањето за 2020 година

Се објавува Програмата за реализација на активностите на Општина Ресен од областа на заштитата и спасувањето за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/19
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 23 точка 8 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр. 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.12.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

**за реализација на активностите на Општина Ресен
од областа на заштитата и спасувањето за 2020 година**

1. Вовед

Со оваа Програма се остваруваат целите и активности во областа на заштитата и спасувањето, кои претставуваат активности од јавен интерес.

Заштита и спасувањето во Општина Ресен ќе се засноваат на следните начела:

- Секој има право на заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи;
- Во заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи приоритет имаат животот и здравјето на луѓето;
- При настанување на природни непогоди и други несреќи секој е должен да помага во рамките на своите можности;
- Општина Ресен, Јавните претпријатија, установите, служби и трговските друштва се должни, навремено да ги организираат и преземаат превентивните и оперативните мерки за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи;
- Секое физичко и правно лице, во согласност со Закон, одговара за неспроведување на предвидените мерки за заштита и спасување;
- При ангажирање на силите за заштита и спасување се употребува моделот на постапност, при што најпрвин реагираат силите на сопственикот, потоа Општината, Републиката и меѓународната заедница и
- Податоците за опасностите и преземените активности за заштита и спасување, од страна на надлежните органи и служби се јавни и мора транспарентно да се објават.

Планирањето на развојот, оперативното и тековното планирање на краток, среден и долг рок на системот за заштита и спасување ќе се води и реализира според принципите, критериумите и стандардите кои важат во системот на планирање, програмирање и буџетирање.

Реализацијата на оваа Програма од областа на заштита и спасувањето во наредниов период за Општина Ресен е со обврзувачки карактер, со Закон, и не треба да трпи одлагања.

Општина Ресен, основните цели на заштитата и спасување ќе ги остварува преку:

- Општински Штаб за заштита и спасување;
- Просторните сили за заштита и спасување на Општина Ресен и
- Јавните претпријатија, установи и служби во Општината.

Потребна стручна помош за реализација на активностите од доменот на заштитата и спасувањето, на Општина Ресен ќе му дава Дирекцијата за заштита и спасување, преку Подрачното одделение Ресен.

2. Основни цели на Програмата:

- Преку Советот на Општина Ресен, одлучува за воспоставување на потребна организација за заштита и спасување и за спроведување на мерките за заштита и спасување;
- Во случај на природни непогоди и други несреќи, ги утврдува обврските на Јавните претпријатија, установи и служби кои ги формирале, за: гаснење на пожари и спасување на луѓе и имот при собаќајни, техничко – технолошки други несреќи;
- Расчистување на локални патишта, улици и други инфраструктурни објекти во случај на непроодност поради врнежи од снег, наноси од снег, голомразица, наноси од земја предизвикани од силни врнежи, одрони, лизгање на земјиштето и друго;
- Укажување на прва медицинска помош во случај на појава на зголемен број на заболени и повредени и спречување на ширењето на заразни болести;

- Заштита на животните и растенијата во случај на појава на болести, штетници и други природни непогоди;
- Следење на подготвеноста на единицата на Локалната самоуправа за заштита и спасување;
- Одлучување за висината на средства од буџетот на ЕЛС за надомест на штета од природни непогоди и други несреќи и
- Распределба на хуманитарна помош наменета за настраданото население во ЕЛС.

3. Приоритетни активности за реализација:

Општина Ресен, Советот на Општината, треба да се насочат кон реализација на следните задачи:

- Ажурирање на Проценката за загрозеност на Општина Ресен од природни непогоди и други несреќи;
- Изработка на План за заштита и спасување на општина Ресен;
- Чистење и уредување на речното корито на „Голема Река”, делот кој предизвикува излевање на реката и поплавување. (попрецизни податоци во Акциониот план за чистење на речното корито „Голема река”);
- Превентивно укажување поради реална опасност од рушење на оџакот во поранешна Тулана „Нова Слога” на ул.„Борис Кидрич” бб во Ресен и загрозување на животите околу 60 лица од Ромска националност кои живеат во бараката на само 4 метри од објектот, кој е прогласен за склон на паѓање уште во 2004 година;
- Превентивно укажување од аспект на здрава животна средина, за превземање на мерки и активности во насока на контрола на загадувањето на животната околина, кое го врши Фабриката ИГМ „Нова Слога” Ресен, поради неконтролирано користење на Кокс и последиците од него.

4. Финансирање на заштита и спасувањето

Распоред на финансиски средства:

Реден број	Заштита и спасување	Потребни средства
1	Набавка на опрема и средства, за единицата просторни сили за заштита и спасување на Општина Ресен	180.000,00 денари
2	Основна обука на припадниците на единицата	100.000,00 денари

3	Набавка на средства и опрема, за заштита од пожари во ОУ и Спортска сала Ресен, (за ППА, сервисирање на ППА, мерење на громобрански инсталации и хидрантски притисок).	50.000,00 денари
4	Надоместоци за припадниците	100.000,00 денари
5	Изработка на документација	70.000,00 денари
6	ВКУПНО	500.000,00 денари

5. Завршни одредби

Носител и одговорен за реализација на Програмата за заштита и спасување во 2020 година е Градоначалникот и Советот на Општина Ресен.

Општина Ресен ќе остварува потребна соработка со Општинскиот Штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и други органи и тела, ќе го следат спроведувањето и реализацијата на оваа Програма. Наведените органи и тела ќе покренуваат иницијативи, ќе даваат мислења и предлози за доследно и квалитетно реализирање на Програмата.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник” на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2409/23
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

20.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2020 година

Се објавува Програмата за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/20
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

1 8 (,, 50 1 , .5/02), 23
O (,,
”, .7/2010 , 13/2013, 8/2015 11/2015)
02.12.2019 , :

2020

1.

- :
- 2020
- ,
- ,
-
- .

2.

- ,
- :
-
- ,
- ,
- .

-

2020

,

-

.

,

2020

:

1.

2.

2020

1.	110		7	,	5000	500
1910-2004				-		(,)
2.	107		17	2020	5000	,
(1873-1913)						,
						,

3. (1872-1903)	117 .	,	4 2020	,	5000	,
		,				,
		,				,
						20 19
4. 1878-1904	116	,	/	,	5000	.
		,	2020			
5. 1919-1942	101 78	,	11/12	,	5000	,
		,		,		
		,	31	,		
		,				

6.- . . -	77		6	,	3000	- -
7. 958-1014	1006	,	6	,	12 000	
8. - 1869-1952	68	,	16		5000	

		- ,		
		,	5000	
3.	1	,	,	
			15 000	
4.	8		,	1992
			2000	
5.	/ (3)	,	,	2020
		(,)		19-

			3000	
8. “	6			6 1942
			2000	
9.				
			20 000	
10.	7			

			5000	
11.	1-2			114
				, (1903),
			10000	
12.	2-4			(2-4 _____ 1943)
			30000	_____ ,
				_____ , _____ .
13.	18			

			2000	
14.	8			
			10 000	
15. 76	11	,		11 1944
		,		
		,		
			30 000	
16.	11	,	,	11 1941
		.		
				. 11
			10 000	
17.	23	,		

				23 1893
			5000	23
18.	22	,		1908
			5000	
19.	28		,	1912 () 28 ,
			5000	
20.	03		,	3

			5000	
21.	21	,	,	21
				” “ 1944
			5000	

3.

2020

2020

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

4.

5.

2020

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

2020

	2019
3.	45 000
4.	219 000
5.	30 000
6.	30 000
7.	30 000
	354 000

2020

.08-2409/24
02.12.2019

c.p.

21.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Програмата за спроведување на културни активности и одржување на објекти што се финасираат од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година

Се објавува Програмата за спроведување на културни активности и одржување на објекти што се финасираат од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/21
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

50 1 (,,
”, .5/02), 23 1 8 O
(,, ”, .7/2010 , 13/2013, 8/2015 11/2015)
02.12.2019 ,

2020

- 1.
- 2.

-
-
-
-
-

- 3.
- 4.
- 5.

1.

- :
- ;
- ;
- ;
- ;
, ,

2.


'
:
-
;
'
;
-
;
-
;
-
;
-
;
-
;
-
.

2020 :

-
-
-
-
-

46-	2020	,	-	20 000	/	20.000
	2020			30 000	/	30.000
	2020		-	10.000	/	10.000
	2020	, ,	-	600 000	400,000()	1,000,000
				30 000	/	30.000
				30 000	/	30.000
,				30 000	/	30.000
				20 000	/	20.000

		,		100 000	/	100.000
-	31	,		500 000	/	500.000
	2020			20 000	/	20.000
				1.560.000	400.000	1.960.000



			01.01.2020- 31.12.2020	200.000

, , .

2020 , :
2020 ,

	/	2020	
		2020	
		2020	
-		2020	

" "			
		2020	

150.000

			2018
-		2020	50 000
		2020	100 000
			150 000 .

(6.000.000,)

			2019
	2020		30 000
	2020		40 000
	2020		30 000
	2020		100 000
	2020		20.000
			220. 000

11-

,

, ,

,

,

“

“

.

3.

2020

, .
,
:
- ,
;
- ;
- .

	1.960.000,00
	200.000,00
	150.000,00
	150.000,00

	220. 000,00
	2.680.000

4.

,

,

.

2020			
()			
1,960.000		400.000	2.680.000

5.

-

2020

,

.

2020

,

”

,

.

..

.

.

2020

.

.08-2409/25
02.12.2019

c.p.

22.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Програмата за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина Ресен за 2020 година

Се објавува Програмата за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/22
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

2019

2020



100

36

1977

14

e

6

e

200

8

6

2

2019/20

900,000,

2015,,

2013

Final

four

14 16

2019/2020

2019/20

1.000,000,

”

“

2020

300,000,

” ”

” “

2016

2016

2019

2020

” ”

6

2019

” 2019,, — 15 ,

” — “

, 2005,

2006, 2007,2008,2009,2010 2011

-
-

-

-

2002-2006

500,000,

Меѓуопштински традиционален Турнир во мал фудбал 2019

17

05.06 15.06

2020

“

”

100,000,

2015

2015

1

30

5

100,000,

	/		
1.	<hr/> <hr/> <hr/>	150,000,	
2.	<hr/> " " e	1,000,000,	
3.	<hr/> " "	900,000,	
4.	<hr/> " "	1,000,000,	
5.	<hr/>	300,000,	
6.	<hr/> " "	300,000,	
7.	<hr/> " "	500,000,00	
8.	<hr/>	500,000,	
10.	<hr/> <hr/> <hr/> 2019	250,000,	
11.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	300,000,	

12.	_____	100,000,	
	_____:	5.300,000,00	

(. 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014 138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 106/2016, 190/2016))
2019 :

-
-
-
-
-
-
-
-
-

950,000,00 . 2019 . 700.000,00 .
, 250.000,00 , .

2020 .

2019

.08-2409/26
02.12.2019

c.p.

23.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за формирање Општински совет за превенција на детско престапништво

Се објавува Одлуката за формирање Општински совет за превенција на детско престапништво, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/23
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 158 и 159 од Законот за правда за деца (“Сл. весник на РМ” бр.148/13 и 152/19), член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на 41-та седница, одржана на ден 02.12.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за формирање на Општински совет за превенција на детско престапништво

Ч л е н 1

Со оваа Одлука се формира Општински совет за превенција на детско престапништво во Општина Ресен.

Ч л е н 2

Општинскиот совет за превенција на детско престапништво има 11 членови.

Ч л е н 3

За членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво, се именуваат:

- Мите Ефтимовски – Инспектор во општ криминал од Министерство за внатрешни работи
- Ајнур Метовска-Помлад референт вработена во основното јавно обвинителство - Ресен
- Александра Јосифовска – социјален работник од Ј.У. Ц.С.Р Ресен,
- Анита Љамковска- преставник од Здружението за локален развој Акција плус од Ресен –
- Ергин Неџип - член на Совет на родители при О.У „Мите Богоевски“ – Ресен
- Митко Ефтимовски- член на Совет на родители при О.У „Гоце Делчев “ - Ресен
- Тони Николовски - член на Совет на родители при О.У „Браќа Миладиновци“ – с.Царев Двор
- Кети Гелмановска – психолог во О.У „Славејко Арсов“ – с.Подмочани
- Билјана Фузевска – наставник во О.У Димитар Влахов – с.Љубојно
- Гоце Атанасов – претставник на Ученичката заедница при „С.О.У Цар Самоил“ – Ресен, втора година на образование во учебната 2019/2020 год.
- Вања Пресилска – член на совет на родители при С.О.У „Цар Самоил“ - Ресен

Ч л е н 4

Членовите се именуваат за мандат со траење од пет години, со право на повторен избор.

Ч л е н 5

Општинскиот совет за превенција на детско престапништво:

- донесува годишна програма за својата работа што ја усвојува советот на општината,
- донесува деловодник за својата работа,
- на подрачјето на општината врши работи за следење на состојбите и покренува иницијативи за нивното подобрување и
- развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција на детското престапништво и третманот на деца сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци.

Ч л е н 6

За својата работа Општинскиот совет за превенција на детско престапништво најмалку еднаш годишно го известува Советот на Општина Ресен и Државниот совет за превенција на детско престапништво.

Програмата на општинскиот совет се финансира врз основа на финансиски план од буџетот на општината и од други средства.

Ч л е н 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Ресен”.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/27
02.12.2019 година
Ресен

Претседател,
Никола Станковски с.р.

24.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за еднакви можности на жените и мажите
за 2020 година

Се објавува Програмата за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/24
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ”, бр.5/02), член 14 став 1 од Законот за еднакви можности на жените и мажите (Сл.весник на РМ бр.6/12,166/14 и 150/15) а во врска со член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен”, бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) на седницата одржана на ден 02.12.2019 година, Советот на Општина Ресен, донесе

ПРОГРАМА

за еднакви можности на жените и мажите во
Општина Ресен за 2020 година

Политиката на родова рамноправност и зајакнувањето на жените, претставува едно од фундаменталните начела на демократијата и општествениот поредок. Родовата рамноправност во Република Македонија, е уставна категорија. Воспоставувањето на еднакви можности е грижа на целото општество, односно на сите субјекти во јавниот и приватниот сектор и претставува отстранување на

пречките и создавање услови за остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите. Оваа Програма за еднакви можности на жените и мажите во Општина Ресен за 2020 година е изработена врз основа на Законот за еднакви можности на жените и мажите.

Локалната власт може преку своите надлежности и преку координација со многубројните локални фактори, да превзема конкретни акции во корист на родовата еднаквост, намалување на нееднаквостите и промовирањето на вистинско еднакво општество. И покрај бројните примери на јавна препознатливост и постигнат напредок, еднаквоста помеѓу половите сè уште не е реалност во секојдневниот живот. Во пракса мажите и жените не ги уживаат истите права. Сè уште постојат социјални, политички, економски и културни нееднаквости. Ваквите нееднаквости се резултат на традиционалниот и социјалниот менталитет наметнат поради бројни стереотипи присутни во рамките на семејството, образованието, културата, медиумите, работната средина, организацијата на општеството итн. Има толку многу области во кои може да се делува со наметнување на нов пристап и правење на структурни промени.

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, функционира како постојано работно тело на Советот на Општина Ресен.

Комисијата е формирана со цел да го промовира родовиот концепт на локално ниво и да го имплементира Законот за еднакви можности на жените и мажите:

Општа цел

- * промоција на концептот за еднакви можности на жените мажите и недискриминација;
- * превенција и заштита од трговија со луѓе и други облици на родово базирано насилство;
- * координација на политики за еднакви можности на жените и мажите помеѓу координаторите и претседателите на Комисија за еднакви можности на жените и мажите
- * промоција и вклучување на Општина Ресен во родово буџетски иницијативи;
- * Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви можности на Општина Ресен со граѓанските невладини организации (НВО секторот) на локално ниво.
- * да ги поттикнува еднаквите можности за учеството во јавниот и политичкиот живот на сите членови во заедницата, како значаен аспект за развој на граѓанско општество;

Засебни цели

- * Јакнење на улогата на жените и воспоставување на еднакви можности;
- * Промена на перцепцијата за родовата рамноправност како дел од човековите права;

* Воспоставување на еднакви можности и недискриминацијата по сите основи во образование;

Задачи

Вклучување на родовата перспектива во процесот на проценување на импликации за жените и мажите на секоја планирана акција, вклучувајќи ја легислативата, политиките и програмите, во секоја област и на сите нивоа.

Припадниците на обата пола да стануваат интегрален дел од дизајнот, имплементацијата, мониторингот и евалуацијата на политиките и програмите на сите политички, економски и социјални сфери.

Области на делување

1. Насилството врз девојките и жените, семејното насилство и разни видови на дискриминација;

2. Родовото буџетирање;

3. Иницијатива за воведување на општината во родово буџетски иницијативи;

4. Еднакви можности на жените и мажите и антидискриминација во областа на образование;

5. Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви можности на Општина Ресен со граѓанските невладини организации (НВО секторот) на локално ниво;

6. Медиумска афирмација;

Форми и облици за реализација на активностите

* Јавни дискусии

* Тркалезни маси

* Индивидуални иницијативи

* Апели

* Лобирање и креативни притисоци

* Организирање дебати за определени прашања

* Работилници

* Семинари

* Организирање јавни расправи по определени прашања

* Формирање на коалиции на НВО за организирано дејствување

* Информирање на граѓаните

* Медиумска афирмација

* Печатен материјал

* Радио и телевизиски промоции

I Насилството врз девојките и жените, семејно насилство , и разни видови на дискриминација

- промовирање самопочит, почит и соработка меѓу жените и мажите во процесот на социјализацијата (во семејството, училиштето и во пошироката заедница);
- промоција на мерките и механизмите во државата кои постојат со цел намалување на насилството врз жените и дискриминацијата врз основа на пол со посебен фокус на лица со ментална и телесна попреченост, граѓаните од различни етнички заедници, и разни типови на дискриминација;
- мобилизирање групи-сојузници за борба против половото насилство;
- ширење на СОС мрежата;

II Родово буџетирање и социјалната политика

- вклучување во грижата за ранливи групи;
- едукација на општинската администрација за родово буџетирање при креирање на годишниот буџет на општината;
- соработка со Министерството за труд и социјална политика- Одделение за унапредување на рамноправност на половите, како и со како и со другите министерства, и други институции, со Комисијата за еднакви можности, Законодавно правната комисија и другите тела во Собранието на Република Македонија, со Црвениот Крст на Општина Ресен и Општина Ресен со Комисиите за еднакви можности во другите општини во Републиката, со релевантните невладини организации, меѓу кои се Националниот совет за родова рамноправност, Македонското женско лоби и и други невладини организации и институции.

III Воведување на општината во родово буџетски иницијативи

Единиците на локалната самоуправа, се должни (централната власт може да им препорача или да им укаже на потребата на единиците за локална самоуправа, а не да ги задолжи), да го почитуваат принципот на еднакви можности и да ги промовираат и унапредуваат еднаквите можности на жените и мажите преку преземање на основни и посебни мерки.

Во рамките на своите надлежности, единиците на локалната самоуправа се должни во рамките на своите стратешки планови и буџети, да го икорпорират принципот на еднакви можности на жените и мажите, како и да ги следат ефектите и влијанието на нивните програми врз жените и мажите и да известуваат во рамките на своите годишни извештаи.

IV Еднакви можности на жените и мажите и антидискриминација во областа на образование

- развивање на соработка со педагошко психолошките служби во основните училишта во општината;
- воведување на начела за ненасилна комуникација и мирно разрешување на конфликтите во основните училишта;
- ангажирање на учениците во рушењето на предрасудите, заблудите и стереотипите

- современи модели на предшколски институции (градинки, игротеки);
 - Опфаќање на што е можно повеќе деца од основните училишта, елиминирање на половата и други видови на дискриминација.

V Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви можности на Општина Ресен со граѓанските невладини организации на локално ниво.

Воспоставување на механизам за одржлива соработка во креирањето на родовите политики и имплементација на легислативата.

Креирање на родова опсервација со цел мониторирање на процесот на спроведување на Законската легислатива и напредокот на воведување на родовите политики.

Формирање на механизми за редовна комуникација помеѓу КЕМ и НВО секторот и зголемување на учеството на НВО во дизајнирањето и имплементирањето на локалните акциони планови за 2020 год.

VI Медиумска афирмација

- промовирање на целта на КЕМ;
- постојан проток на информации од меѓународните организации и агенции;
- објавување и ширење на информации поврзани со рамноправноста на половите и дискриминацијата;
- изготвување на специјални изданија, брошури и друг пропаганден материјал и нивна дистрибуција;

Поддршка од медиумите во промоцијата на родовата рамноправност како приоритет за зголемено учество на жената во креирањето на медиумската политика.

VII. Мониторинг и евалуација

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Ресен и координаторот за еднакви можности кои го изработуваа овој документ ќе го следат текот и динамиката на спроведување на Програмата и ќе даваат свои оценки како и предлози за неопходни промени се со цел постигнување на утврдените цели. До Министерството за труд и социјална политика од страна на координаторот за еднакви можности на мажите и жените ќе се доставува годишен извештаи за имплементација на активностите и реализацијата на целите.

Потребен буџет: За реализација на активностите потребни се средства во износ од **100.000,00 денари**, предвидени во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/28

Претседател

02.12.2019 година
Ресен

Никола Станковски с.р.

25.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот по Парична помош од Општина Ресен
за настраданите во Република Албанија во земјотресот

Се објавува Заклучокот по Парична помош од Општина Ресен за настраданите во Република Албанија во земјотресот, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/25
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, откако ја разгледа точката Парична помош од Општина Ресен за настраданите во Република Албанија во земјотресот, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Во рамките на можностите, да се додели парична помош од Општина Ресен за настраданите во Република Албанија во земјотресот.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/29
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

26.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот по Извештајот од Општинската комисија за утврдување на штети за 2019 година ,од елементарна непогода

Се објавува Заклучокот по Извештајот од Општинската комисија за утврдување на штети за 2019 година ,од елементарна непогода, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/26
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, откако ја разгледа точката Извештај од Општинската комисија за утврдување на штети за 2019 година ,од елементарна непогода , го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Да се достави Информација за Извештајот за временската непогода во опфатот на тие села што се во Долна Преспа и да има на членовите од Комисијата.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/30
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

27.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот по Планот за вработување за 2020 година

Се објавува Заклучокот по Планот за вработување за 2020 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/27
10.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, откако ја разгледа точката План за вработување за 2020 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Советот го задолжува Градоначалникот да го достави Планот за вработување за 2020 година, по претходно донесениот Заклучок, со една работна позиција која требаше да ја избере.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/31
02.12.2019 година
Ресен
28.

Претседател
Никола Станковски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот по Програмата Ф – Урбано планирање Ф10 – Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година

Се објавува Заклучокот по Програмата Ф – Урбано планирање Ф10 – Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.12.2019 година.

Бр.09-2524/28
06.12.2019 година
Р е с е н

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен” бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, откако ја разгледа точката Програмата Ф – Урбано планирање Ф10 – Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Проширување на границите на плански опфат на ДУП на урбанистички план за вон населено место затуристичка населба Претор во Општина Ресен за КП 397 и КП 398
2. Усогласување на општ акт со ДУП за вон населено место за туристичка населба Претор во општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/32
02.12.2019 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

СОДРЖИНА

1. Заклучок по Програмата за работата на Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2020 година.....стр. 2
2. Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2019 – 2020 година.....стр. 3
3. Програма Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година.....стр. 11
4. Одлука за донесување на Локано урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена на Б5-хотелски комплекси на КП 603 КО Сливница, Општина Ресен.....стр. 26
5. Одлука за отпочнување на постапка за донесување на општи акти за 15 (петнаесет) села кои немаат урбанистички план.....стр. 27
6. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект-викенд куќа на КП бр.310/4 во КО Стење, на барање на Благој Трајков од Битола, ул. „Панде Кајзеро“ бр.50.....стр. 29
7. Програма Г1-Локален економски развој на Општина Ресен за 2020 година...стр. 31
8. Програма Г2-Поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен за 2020 година.....стр. 36
9. Програма МБ – Прекугранична соработка во Општина Ресен за 2020 година.....стр. 40
10. Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година.....стр. 44
11. Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Изработка на техничка документација за реконструкција со пренамена на објект 1, реконструкција на објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ Мите Богоевски во Општина Ресен“.....стр. 51
12. Одлука за усвојување на ЛОД – Методологија – Проект за јакнење на локалната демократија.....стр. 53

13. Програма за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година.....стр. 54
14. Програма за активности на мониторинг станицата на Преспанското езеро во с.Стење и инфо центарот на ПП Езерани во с.Езерани за 2020 година.....стр. 60
15. Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани за 2020 година.....стр. 72
16. Програма за управување со отпад во Општина Ресен за 2020 година.....стр. 86
17. Програма за заштита на животната средина и природата на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година.....стр. 116
18. Одлука за отпочнување постапка за изработка и донесување на Локален план за управување со отпад (2020-2023)на Општина Ресен.....стр. 131
19. Програма за реализација на активностите на Општина Ресен од областа на заштитата и спасувањето за 2020 година.стр. 133
20. Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2020 година.....стр. 138
21. Програма за спроведување на културни активности и одржување на објекти што се финасираат од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.....стр. 154
22. Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина Ресен за 2020 година.....стр. 169
23. Одлука за формирање Општински совет за превенција на детско престапништво.....стр. 177
24. Програма за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година.....стр. 179
25. Заклучокот по Парична помош од Општина Ресен за настраданите во Република Албанија во земјотресот.....стр. 184
26. Заклучокот по Извештајот од Општинската комисија за утврдување на штети за 2019 година ,од елементарна непогода.....стр. 185
- 27.Заклучок по Планот за вработување за 2020 година.....стр. 186
28. Заклучок по Програмата Ф – Урбано планирање Ф10 – Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година 187

